

# Суржден весник

## на Република Македонија

Број 160

31 октомври 2014, петок

година LXX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5000. <b>Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....</b>	2	5006. <b>Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка .....</b>	43
5001. <b>Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....</b>	3	5007. <b>Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлатациони услови.....</b>	45
5002. <b>Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриски-зелени зони .....</b>	15	<b>Огласен дел.....</b>	1-64
5003. <b>Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини .....</b>	18		
5004. <b>Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите .....</b>	22		
5005. <b>Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....</b>	42		



**Член 7**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 2 и 5 став (2) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 октомври 2015 година.

**L I GJ**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR**

**Neni 1**

Нë Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor („Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë“ numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14 dhe 113/14), pas nenit 117 сhtohet Kapitull i ri X-a dhe dy nene të reja 117-a dhe 117-b, si vijojnë:

**“Kapitulli X-a****KËSHILLI PËR SIGURI SOCIALE****Neni 117-a**

(1) Për mbrojtje dhe promovim të të drejtave sociale dhe interesave të shfrytëzuesve të pensionit dhe ndërmarrje të masave për avancim të pozitës sociale dhe integrum dhe përmirësim të standardit jetësor të shfrytëzuesve të pensionit themelohet Këshilli për Siguri Sociale.

**(2) Këshilli për Siguri Sociale:**

1) i përcjell, studion dhe vlerëson ndikimin e masave të politikës ekonomike dhe sociale në pozitën sociale të shfrytëzuesve të pensionit;

2) i shqyrtton efektet nga implementimi i ligjeve dhe projekteve për pensionistët dhe propozon masa dhe aktivitete për përmirësim të standardit të shfrytëzuesve të pensionit te Qeveria e Republikës së Maqedonisë;

3) jep mendim për propozime të ligjeve nga sfera e sigurisë sociale dhe mbrojtjes sociale dhe

4) jep mendime dhe propozime ministrit për Punë dhe Politikë Sociale në lidhje me çështje të përcaktuara me këtë ligj.

(3) Këshilli për Siguri Sociale miraton rregullore me të cilën rregullohet mënyra e punës së Këshillit.

**Neni 117-b**

(1) Anëtarët e Këshillit për Siguri Sociale i emëron ministri i Punës dhe Politikës Sociale për kohë prej katër vitesh, edhe atë:

- tre anëtarë emërohen me propozim të Lidhjes të Shoqatave të Pensionistëve të Maqedonisë;

- një anëtar emërohet me propozim të Kabinetit të zëvendëskryeministrat të Qeverisë, i obliguar për çështje ekonomike dhe për koordinim të resorëve ekonomikë;

- një anëtar emërohet me propozim të Ministrit të Punës dhe Politikës Sociale;

- një anëtar emërohet me propozim të Ministrisë së Financave;

- një anëtar emërohet me propozim të Ministrisë së Ekonomisë;

- një anëtar emërohet me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë;

- një anëtar emërohet me propozim të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë;

- një anëtar emërohet me propozim të Fondit për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë;

- një anëtar emërohet nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë;

- një anëtar emërohet nga Agjencija për Supervizion të Sigurimit Pensional me Financim Kapital dhe

- nga një anëtar emërohet nga shoqëritë për menaxhim me fondet pensionale të detyrueshme dhe/ose vuillnetare.

(3) Këshilli për siguri sociale nga anëtarët zgjedh kryetar dhe zëvendëskryetar në kohë prej një viti.

**Neni 2**

Në nenin 127 paragrafi (1) pas fjalës “sigurim” сhtohen fjalët: “në formë me shkrim”, ndërsa pika në fund të fjalisë shlyhet dhe сhtohen fjalët: “ose nëpërmjet qasjes elektronike në ueb faqen e Fondit”.

**Neni 3**

Në nenin 157 paragrafi (1) në pikën 7) fjalët: “vendos për” zëvendësohen me fjalën: “propozon”.

Pika 8) ndryshohet si vijon:

8) “dorëzon propozim te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për shitje të pronës së dhënë në shfrytëzim të përhershëm të Fondit”.

**Neni 4**

Në nenin 187 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Shitia dhe dhënia me qira e pronës në pronësi ose shfrytëzim të përhershëm të Fondit do të bëhet sipas dispozitave të Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe lokaleve afariste të Republikës së Maqedonisë”.

**Neni 5**

(1) Dispozitat e nenit 37 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji nuk zbatohen në periudhën prej 1 janar deri më 31 dhjetor të vitit 2015.

(2) Në vitin 2015 të gjitha llojet e pensioneve në pajtim me këtë ligj harmonizohen në mënyrë që shuma e përgjithshme e pagesës së pensioneve për shtator të vitit 2015 zmadhohet për 5% dhe pjesëtohet me numrin e përgjithshëm të shfrytëzuesve të pensioni të cilët pensionin e kanë realizuar përfundimisht me shtator të vitit 2015.

**Neni 6**

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.

**Neni 7**

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrta të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa dispozitat e neneve 2 dhe 5 paragrafi (2) të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 tetori 2015.

**5001.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2014 година.

Бр. 07-4072/1

29 октомври 2014 година на Република Македонија,  
Скопје

Претседател

на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

### Член 1

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија") број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12 и 41/14, во членот 1, став 1 пред зборот „развојот“ се додаваат зборовите „постапката за отуѓување на земјиште.“.

### Член 2

Во членот 4 став 1 точка 10 се менува и гласи:  
„Продуктивни почетни инвестиции“ е инвестирање во материјални и/или нематеријални средства поврзано со:

- основање на ново претпријатие,
- проширување на капацитетот на производството на постојното претпријатие,
- диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или
- суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие.“

По точката 27 се додаваат две нови точки 28 и 29 кои гласат:

„28. „суштинска промена“ е диверзификација на крајното производство во производи кои претходно не биле произведувани од страна на претпријатието.“

29. „независен инвеститор“ е инвеститор кој на никој начин не е поврзан со продавачот“.

### Член 3

Во членот 4-а став (1) зборовите „(патенти, лиценци, know-how или непатентирано техничко знаење)“ се бришат.

Во ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) по зборот „оправдани“ се додава зборот „инвестициски“.

Во ставот (8) по зборовите „проекти за кои“ се додаваат зборовите „продуктивната почетна“

Во ставот (9) по зборовите точки „1) и 2)“ се додаваат броевите „3) и 4)“.

Во став (10) по зборот „оправдани“ се додава зборот „инвестициски“.

Во ставот (11) по зборовите „Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или некој од министрите без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции, во зависност од тоа кој го воспоставил иницијалниот контакт со инвеститорот“.

По ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи

„(12) По исклучок на ставот 11 од овој член во сите останати случаи доколку се јави самостоен инвеститор, Договорот за доделување на државна помош го потпишува Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија“.

Ставот (12) станува став (13).

Ставот (13) кој сега станува став (14) се менува и гласи:

„(13) Секој од потписниците на договорот во кој е определена државната помош која се доделува на корисникот на зоната утврдени во ставот 11 од овој член, водат евидентија за доделената државна помош за која склучиле договор и во име на давателот на државната помош доставуваат годишен извештај до Комисијата за заштита на конкуренција еднаш годишно најдоцна до 31 март во тековната за претходната година.“

### Член 4

Во членот 5 став (1) по точка 1) се додава нова точка 2) која гласи:

„данокот на добивка за период од десет години од денот на добивањето на:

-решението за започнување со работа за проширување на капацитетот на постојното претпријатие или;

-решението за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или;

-решението за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие;“.

Точката 2) станува точка 3).

По точката 3) се додава нова точка 4) која гласи:

”4) персоналниот данок на доход на примањата по основ на платите на ново вработените лица, за период од десет години од од денот на добивањето на:

- решението за започнување со работа за проширување на капацитетот на постојното претпријатие ;

-решението за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или;

- решението за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие ;

под услов да не дојде до намалување на бројот на вработените во постоечкиот капацитет на корисникот во зоната пред и по донесувањето на решението.“

### Член 5

Во членот 6-а во ставот (1) по зборот “оправданите“ се додава зборот „инвестициски“.

Во ставот (2) по зборовите „оправданите“ се додава зборот „инвестициски“.

Во ставот (3), во алинеите 1 и 2 по зборовите „оправданите“ се додава зборот „инвестициски“.

Во ставот (5) по зборовите „оправданите“ се додава зборот „инвестициски“.

### Член 6

Во членот 8 став (1) точка 2 ) се брише.

Во точка 3) во алинеите 1, 2, 3, 4 и 5 зборот „инвестициони“ се заменува со зборовите „продуктивни инвестициски“.

Во ставот (1) точка 3) по зборовите „Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија“ се додаваат зборовите „или до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции. “

Во ставот (5) по зборот „зоната“ се додаваат зборовите „може да“.

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и (9) кои гласат:

“(7) Објектите во опфатот на зоната кои се во сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба ќе се продаваат од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, врз основа на претходно донесена одлука од Владата на Република Македонија, со која се определува непосредниот купувач и вредноста на недвижната ствар која не може да биде помала од неговата проценета пазарна вредност.

(8) Објектите во опфатот на зоната кои се во сопственост на Република Македонија Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ќе ги дава под закуп до 99 години врз основа на претходно донесена одлука на Владата на Република Македонија, со која се определува периодот на закуп и висината на закупнината.

(9) Како непосреден купувач односно закупец од ставот (7) и (8) од овој член може да се јави секое физичко или право, домашно или странско правно лице кое може да добие статус на корисник во зона.“

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (10) и (11).

По ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи:

„(12) Земјиштето во зоната може да биде предмет на оттугување, на начин и во постапка согласно овој закон“.

#### Член 7

Во членот 8-а став (1) по зборовите „Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија“ се додаваат зборовите „или до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или до министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции.“

Во ставот (2) алинеја 4 зборот „инвестицијата“ се заменува со зборовите „продуктивните инвестициски вложувања“.

Во ставовите (3) и (4) по зборовите „Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија“ се додаваат зборовите „или Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции.“

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

“(5) За секоја продуктивна почетна инвестиција претпријатието склучува посебен Договор за доделување на државна помош под услови и на начин предвиден со ставовите (1), (2), (3) и (4) од овој член.

(6) Доколку Корисникот на технолошко индустриска развојна зона има склучено повеќе договори за доделување на државна помош за продуктивни почетни инвестиции, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции донесува решение во кое ќе биде утврдено процентуалното учество на оправданите инвестициски трошоци за секоја продуктивна почетна инвестиција во вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за сите продуктивни почетни инвестиции и истиот да го достави на Корисникот на технолошко индустриска развојна зона во рок не подолг од 30 дена по добивањето на известувањето од страна на корисникот на технолошко индустриска развојна зона за реализираниите оправдани инвестициски трошоци.“

#### Член 8

Во членот 9 став (1) зборовите „почетна инвестиција“ се заменуваат со зборовите „продуктивни инвестициски вложувања“

Во ставот (2) по зборовите „1 и 2“ се додаваат зборовите „3 и 4“.

Во ставот (3) во точката 2 по бројот (3) се додаваат зборовите „и став (5)“.

По точката 2) се додава нова точка 3) која гласи:

„3) потврда од основачот на зоната дека нема пристигнати, а ненамирени обврски согласно тарифникот за надоместоци за извршени услуги на основачот и тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисникот“.

Точките 3), 4), 5) и 6) стануваат точки 4), 5), 6) и 7).

По точката 7) се додава нова точка 8) која гласи:

„8) Решение издадено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции.. „согласно член 8-а став 6 од овој закон.

Во ставот (4) точката на крајот од решеницата се брише и се додаваат зборовите „врз основа на решението од членот 8-а став 6 доставено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции, во кое е утврдено: процентуалното учество на оправданите инвестициски трошоци за секоја продуктивна почетна инвестиција во вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за сите продуктивни почетни инвестиции, изминатиот период на користење на државна помош во форма на ослободување од обврската за плаќање на утврдениот данок на добивка, како и процентот на искористеност на државната помош за секоја продуктивна почетна инвестиција.“

Решението од став 4 на овој член се доставува до даночниот орган најдоцна до 31 март во тековната година.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„Доказите од ставот (3) точки 1, 2 и 5 на овој член се поднесуваат во рок од 15 дена по добивање на решението за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони „, односно решението за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие или од денот на добивањето на решението за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или од денот на добивањето на решението за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие.“

Во ставот (6) броевите „3, 5 и 6“ се заменуваат со броевите „3, 4, 6 и 7“.

Во ставот (8) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „односно решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие или од денот на добивањето на решението за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или од денот на добивањето на решението за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие.“

По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:

„(9) Корисникот на технолошко индустриска развојна зона подлежи на ослободување од обврската за плаќање на утврдениот данок на добивка како форма на државна помош, само во овој процент од утврдениот данок на добивка, утврден во решението на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции, имајќи ги во предвид роковите утврдени во членот 5 став 1 точки 1 и 2 од овој Закон а под условите и границите утврдени во членот 4а од овој Закон“.

#### Член 9

Во член 11 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Зона може да се основа и во случај кога се донесени две или повеќе одделни соодветни плански документации“.

Ставот (2) станува став (3).

#### Член 10

Во членот 12 во ставот (2) во точката 8) по зборот „работа“ се додаваат зборовите: „решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со ра-

бота во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие“.

Во точката 9) по зборот „работка“ се додаваат зборовите „решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие.“

Точката 27) се менува и гласи:

„27) издава одобрение за градење и одобрение за употреба за објектите кои ги градат закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура“.

По точката 27) се додаваат четири нови точки 28, 29, 30, и 31 кои гласат:

„28) издава одобрение за градење и одобрение за употреба за објектите кои ги градат сопственици на земјиште во индустриска зона, каде основач на индустриска зона е Владата на Република Македонија, освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура.“

29) Склучува договори за доделување на државна помош за кои Владата на Република Македонија дава претходна согласност и раскинува Договори за доделување на државна помош кои ги склучила Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

30) Води постапки за засновање на право на стварна службеност во рамките на технолошките индустриски развојни зони согласно Законот за градежно земјиште.

31) врши работи на оператор на индустриски зони, во услови кога како основач на зона се јавува Владата на Република Македонија.“

Точките 28 и 29) стануваат точка 32) и 33).

Во ставот (4) алинеја 1 по зборот „склучува“ се додаваат зборовите „и раскинува“.

По алинејата 2 се додаваат три нови алинеи 3 , 4 и 5 кои гласат:

„- склучува непосредни спогодби за продажба и/или дава под закуп објекти во опфатот на зоните кои се сопственост на Република Македонија, за кои Владата на Република Македонија дава претходна согласност.

- склучува и раскинува договори за јавно приватно партнерство за кои Владата на Република Македонија дава претходна согласност.

- склучува и раскинува Договори за отуѓување на градежно земјиште, за кои Владата на Република Македонија дава претходна согласност.“

Алинеите 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 5, 6, 7 и 8.

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

„(5) Во случај на склучени договори за Јавно приватно партнерство, Владата на Република Македонија преку Министерството за економија дава согласност на:

- договорите за закуп на земјиште и објектите со корисници во зона кои ги склучува приватниот партнери.

- правилата за условите за користење на технолошко индустриска развојна зона и тарифникот за извршени услуги на корисници во зона донесени од приватниот партнери.

(6) Против решенијата од ставот (2), точки 8 и 9 од овој член, претпријатието има право на жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

### Член 11

Во член 19, во став (6) зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите „две години“.

### Член 12

Во член 27 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Технолошка индустриска развојна зона може со одлука донесена од Владата на Република Македонија да премине во друг вид на зона, доколку во зоната нема корисници и за зоната не е склучен договор за јавно приватно партнерство, а претходно има донесена соодветна планска документација, на начин и постапка согласно важечката законска регулатива во Република Македонија“.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

### Член 13

Во член 28 по ставовите (1) и (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) По исклучок на ставовите (1) и (2) на овој член сопственикот на земјиштето на целиот опфат на зоната е должен да го загради, уреди и означи просторот на зоната и да обезбеди без надоместок простории потребни работи на царинскиот орган и Дирекцијата.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

### Член 14

Во член 33 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите ”согласно член 35 од овој закон“.

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

„(5) Во услови кога корисникот на зоната врши основање на ново претпријатие, проширување на капацитетот на постојното претпријатие, диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие. Дирекцијата на корисникот издава решение за започнување со работа на проширување на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие.

(6) Решенијата од став 5 на овој член се издаваат по претходно доставен Бизнис план кој се однесува на основањето на новото претпријатие, проширувањето на капацитетот на постојното претпријатие, диверзификацијата на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие и одобрение за евидентија од централната управа на Царинската управа согласно со член 41 од овој закон“.

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), стануваат ставови (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

По ставот (17) се додава нов став (18) кој гласи:

"(18) Во постапките за издавање на одобрение за градење како површина на градежна парцела ќе се смета површината утврдена со Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежно земјиште".

### Член 15

По членот 34 се додава нов дел шест кој гласи:

#### „Дел 6

### ПОСТАПКА ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО ЗОНА

#### Член 34-а

(1) Владата на Република Македонија донесува одлука за започнување на постапка за отуѓување на градежното земјиште.

(2) Министерството за економија или Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ја започнува постапката за отуѓување на земјиште во зоната со поднесување на иницијатива со информација за потребата од отуѓување на градежно земјиште и предлог одлука за започнување на постапка за отуѓување на градежното земјиште до Владата на Република Македонија заради добивање согласност.

(3) Одлуката од ставот (1) на овој член задолжително содржи податоци за:

- градежното земјиште кое е предмет на отуѓување со наведување на (намена, површина на градежна парцела, односно парцели, катастарски парцели кои се опфатени со градежната парцела, површина за градба, бруто изградена површина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, катност и/или висина, и друго), односно во случај на продажба на целокупната површина на зоната се наведуваат катастарските парцели кои влегуваат во опфатот на целата зона,

- почетната цена по метар квадратен за градежното земјиште кое е предмет на отуѓување,

- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање,

- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,

- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица,

- депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува од 10% до 30% од вкупната почетна цена за отуѓување, како и сметка на која се уплатува депозитот,

- обврската на најповолнито понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а депонираниите средства на најповолнито понудувач нема да му бидат вратени и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела,

- рокот за прибавување на одобрение за градење кој неможе да биде подолг од 20 месеци од солемнлизацијата на договорт, како и рокот за изградба на објектот кој не може да биде подолг од 6 години од правосилноста на одобрението за градење.

- минималниот процент кој треба да биде изграден од вкупно развиената површина за градење, доколку на градежната парцела е предвидена изградба на повеќе од еден објект,

- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на зголемување на вредност

по метар квадратен на градежното земјиште, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на уплатениот депозит, обврски за исплатата на данокот на промет, обврска за трошоци за солемнлизација на договорот и право на приговор),

- рокот во кој најповолнито понудувач треба да ја изгради внатрешната инфраструктура во рамките на зоната согласно став (5) од овој член - други обврски што треба да ги исполни најповолнито понудувач, кои би биле утврдени со договорот за отуѓување.

(4) Посебни дополнителни услови кои можат да се предвидат во одлуката се:

- висина на годишен обрт на капитал на правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање, односно на основачот на правното лице, доколку правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање е правно лице регистрирано во Република Македонија, основано од страна на странско правно лице,

- број на изградени објекти или објекти во сопственост на правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање, односно на основачот на правното лице, доколку правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање е правно лице регистрирано во Република Македонија, основано од страна на странско правно лице,

- број на вработени лица во правното лице кое ќе учествува на јавното наддавање, односно на основачот на правното лице, доколку правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање е правно лице регистрирано во Република Македонија, основано од страна на странско правно лице,

- банкарска гаранција за сериозност на понудата и/или банкарска гаранција за изградба на објектот согласно со намената во урбанистичко планската документација,

- урбанистичко архитектонски услови,

- број на лица кои по изградбата на објектот, односно објектите во зоната ќе бидат вработени,

- правно лице да котира на една од познатите светски берзи или да е правно лице кое е контролирано од регулатарно тело,

- физибилити студија или деловен план на правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање, односно на основачот на правното лице, доколку правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање е правно лице регистрирано во Република Македонија, основано од страна на странско правно лице,

- правното лице да поседува соодветна лиценца, односно франшиза за дејностите кои може да се вршат во зоната

- воведување на сертификати за високи еколошки стандарди,

- квалитет на услуга заснована на европски стандарди и

- висок степен на енергетска ефикасност.

(5) Во случај на продажба на целиот опфат на зоната Одлуката од ставот 1 на овој член ја содржи и обврската на најповолнито понудувач да ја изгради целокупната внатрешна инфраструктура во рамките на зоната (сообраќајници, хидротехничка инфраструктура, гасоводна инфраструктура, електрична инфраструктура, и друга потребна инфраструктура).

(6) Постапката за оттуѓување се спроведува согласно со одредбите од овој закон, со јавно наддавање (во натамошниот текст: јавно наддавање), и истата ја спроведува Комисија за спроведување на постапки за јавно наддавање (во натамошниот текст: Комисијата).

(7) Комисијата ја формира Владата на Република Македонија со членови од: Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони чиј претседател е од Министерството за економија.

(8) Постапката за оттуѓување започнува со претходно дадена објава во:

-два дневни весници кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата, и

-еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје се наоѓа градежното земјиште предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата.

(9) Објавата ја изготвува и дава за објавување Комисијата, врз основа на условите утврдени во одлуката за започнување на постапка од ставот (1) на овој член. Објавата опфаќа најмалку една половина од една страна на печатниот медиум. Материјално-техничките услови и логистичката поддршка ја обезбедува Министерството за економија или Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во зависност од тоа кој ја води постапката за оттуѓување на земјиштето.

#### Член 34-б

(1) За градежното земјиште во зоната кое е предмет на објавата, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на територија на Република Македонија согласно со закон, кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

#### Член 34-в

(1) Исправка на објавата врши Комисијата, по претходно добиена согласност од Основачот, најдоцна 4 дена пред истекот на последниот ден за поднесување на пријавата за учество на јавното наддавање наведен во објавата и истата се објавува во печатните весници во кои е објавена и објавата. Доколку до моментот на исправката се пријавиле лица за учество за јавно наддавање, Комисијата е должна да ги извести за исправката.

(2) Од објавувањето на објавата па се до моментот на започнување на јавното наддавање Комисијата со заклучок може да ја запре постапката за јавно наддавање доколку настанат непредвидени околности кои би го оневозможиле водењето на постапката за оттуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање. Заклучокот е основ за поништување на објавата за што основачот на зоната по предлог на Комисијата донесува решение. Доколку објавата се поништи пред истекот на крајниот рок за доставување на пријавите за учество, комисијата го објавува решението во истите печатени медиуми во кои е објавена објавата.

#### Член 34-г

(1) Рокот за поднесување на пријави не може да биде пократок од 8 дена ниту подолг од 15 дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријави.

(2) Почетната цена изнесува едно евро во денарска противвредност по метар квадратен за градежното земјиште кое е предмет на оттуѓувањето.

#### Член 34-д

(1) Учество на јавното наддавање заинтересираните правни и физички лица го потврдуваат со поднесување на писмена пријава за учество на јавно наддавање во која се наведени податоците за која градежна парцела или градежни парцели односно катастарски парцели се однесува пријавата, за подносителот на пријавата, како и за трансакциона или жиро-сметка на која ќе биде вратен депозитот за учество на јавното наддавање.

#### Член 34-ѓ

(1) Комисијата по приемот на пријавите од подносителите на пријавите, утврдува дали пријавите се доставени во определениот рок и дали истите се комплетирани во согласност со условите од објавата.

(2) Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на понуди, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува покана за учество на јавното наддавање, со наведување на времето и местото за почеток на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

#### Член 34-е

(1) Учесници на јавното наддавање се подносителите на пријави кои доставиле комплетна документација.

(2) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена.

#### Член 34-ж

(1) Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа на подносителот на пријавата за учество на јавното наддавање, во целост, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање.

(2) Депозитот за учество на јавно наддавање на најповолниот понудувач му се враќа намален за процент од 10%, одреден за трошоците на постапката, во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање за оттуѓување на градежното земјиште.

#### Член 34-з

(1) Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето кое е предмет на објавата по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците во наддавањето.

(2) За успешно спроведена постапка на јавно наддавање, потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по метар квадратен.

(3) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште изнесува 10 % од минималната почетна цена по метар квадратен за оттуѓување на градежното земјиште.

(4) Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

(5) Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

#### Член 34-с

(1) За секоја спроведена постапка за јавно наддавање, комисијата е должна да изготви извештај со предлог одлука за избор на најповолен понудувач и истиот потписан од претседателот и членовите на комисијата го доставува до министерот за економија.

(2) Министерот за економија или Директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, предлог одлуката за избор на најповолен понудувач

вач ја доставува до Владата на Република Македонија заради нејзино донесување, како и договорот за оттуѓување на градежно земјиште заради добивање на согласност за склучување на истиот.

(3) По добиената согласност од став 2 на овој член, Министерот за економија или директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ќе склучат договорот за оттуѓување на градежно земјиште со најповолниот понудувач од јавното наддавање.

#### Член 34-и

(1) За најповолен понудувач по метар квадратен се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена по метар квадратен, која претставува највисока цена за оттуѓување на градежното земјиште.

(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката за јавно наддавање е должен да ги уплати средствата од став (1) на овој член.

(4) Доколку најповолниот понудувач во рокот од ставот (3) на овој член не ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, депозитот не му се враќа и нема да се пристапи кон склучување на договор.

#### Член 34-ј

(1) Кога постапката за оттуѓување на земјиштето ја започнува и ја води Министерството за економија за текот на јавното наддавање учесниците имаат право на приговор во рок од три дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. Приговорот се поднесува во писмена форма до Комисијата која одлучува по приговорот со решение, во рок од 3 дена.

(2) Кога постапката за оттуѓување на земјиштето ја започнува и ја води Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за текот на јавното наддавање учесниците имаат право на приговор во рок од три дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. Приговорот се поднесува во писмена форма до Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кој одлучува по приговорот со решение, во рок од 3 дена.

(3) Против решението донесено од страна на комисијата или Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со кое се одлучува по поднесен приговор од ставот (1) или (2) на овој член, странката има право да поднесе тужба до Управен суд.

(4) Постапката за јавно наддавање завршува по истекот на рокот од ставот (1) или (2) на овој член, доколку не е поднесен приговор.

#### Член 34-к

(1) По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената на земјиштето, министерот за економија или директорот на Дирекцијата во име на Република Македонија ќе склучат договор за оттуѓување на градежно земјиште.

(2) Договорот од ставот (1) на овој член особено содржи:

- 1) страни на договорот;
- 2) предмет на договорот;
- 3) конкретни податоци за предметното земјиште и
- 4) основ на оттуѓување на градежното земјиште;
- 5) висина на цената за оттуѓување, како и рок на плаќање;
- 6) обврска за купувачот за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци;
- 7) рок за прибавување на одобрение за градење;

8) рок за изградба на објектот.

9) договорна казна за непочитување на рокот од ставот (2) точка 5 и рокот од ставот (2) точка 6 на овој член во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3 % од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот.

(3) На Договорот од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

(4) Неисполнувањето обврските по однос на Договорот од ставот (2) на овој закон претставува основ за единствено раскинување на договорот, од страна на министерот за економија или директорот на Дирекцијата, по претходна согласност на Владата на Република Македонија.“

(5) За секоја спроведена постапка за јавно наддавање, комисијата е должна да изготви извештај и истиот потпишан од претседателот и членовите на комисијата, го доставува до Министерот за економија или Директорот на Дирекцијата.“

#### Член 16

Во членот 43 став (1) се додава нова алинеа 6 која гласи:

„- кога е потребно припојување на две или повеќе одделни основани зони во целост во една нова зона“.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Зоната може да престане со работа по донесена одлука на основачот на зоната и да продолжи со работа како индустриска зона основана од Владата на Република Македонија само во случај на претходно склучен Договор за оттуѓување на градежно земјиште на целиот опфат зоната.“

#### Член 17

Во членот 44 во ставот (2), зборовите: „став (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (3) и (5).“

#### Член 18

На членовите на Управниот одбор предложени од корисниците на технолошките индустриски развојни зони кои се именувани за време од една година мандатот им се продолжува за уште една дополнителна година.

#### Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZONA ZHVILLIMORE TEKNOLOGJIKE INDUSTRIALE

#### Neni 1

Në Ligjin për zona zhvillimore teknologjike industriale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12 dhe 41/14), në nenin 1, paragrafi 1 para fjalës "zhvillimi" shtohen fjalët: "procedura për tjetërsim të tokës,".

#### Neni 2

Në nenin 4 paragrafi 1 pikë 10 ndryshohet si вижон:  
"Investime fillestare produktive" është investimi në mjetje materiale dhe/ose jomateriale lidhur me:

- themelimin e ndërmarrjes së re,
- zgjerimin e kapacitetit të prodhimtarisë të ndërmarrjes ekzistuese,
- deversifikimin e prodhimtarisë së ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese ose;
- ndryshimin esencial në procesin e tërësishëm të prodhimit të ndërmarrjes ekzistuese.

Pas pikës 27 shtohen dy pika të reja 28 dhe 29 si vijon:

"28. "ndryshim esencial" është diversifikimi i prodhimtarisë përfundimtare në prodhimet të cilat paraprakisht nuk janë prodhuar nga ana e ndërmarrjes."

"29. "investitor i pavarur" është investitori i cili në asnjë mënyrë nuk është i lidhur me shitësin".

#### Neni 3

Në nenin 4-a paragrafi (1) fjalët: "(patenta, licenca, know-how ose njojuri të papatentuar teknike)" shlyhen,

Në paragrafët (3), (4), (5), (6) dhe (7) pas fjalës "arsyeshme" shtohet fjalë "investuese".

Në paragrafin (8) pas fjalëve: "projekte për të cilat" shtohen fjalët: "filestar produktiv"

Në paragrafin (9) pas fjalëve pikat "1) dhe 2)" shtohen numrat "3) dhe 4)".

Në paragrafin (10) pas fjalës "arsyeshme" shtohet fjalë: "investuese".

Në paragrafin (11) pas fjalëve: "Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit e Republikës së Maqedonisë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale ose ndonjë nga ministrat pa resor i ngarkuar për tërheqjen e investimeve të huaja, varësisht nga ajo se kush e ka vendosur kontaktin inicial me investitorin".

Pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12) si vijon

"(12) Me përashtim të paragrafit 11 të këtij neni në të gjitha rastet tjera nëse paraqitet investitor i pavarur, Marrëveshjen përmendarjen e ndihmës shtetërore e nënshkruan Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit e Republikës së Maqedonisë".

Paragrafi (12) bëhet paragraf (13).

Paragrafi (13) i cili tanë bëhet paragraf (14) ndryshohet si vijon:

"(13) Secili prej nënshkruesve të marrëveshjes në të cilën është përcaktuar ndihma shtetërore e cila i ndahet shfrytëzuesit të zonës të përcaktuar në paragrafin 11 të këtij neni, mbajnë evidencë përmendarjen e ndihmës shtetërore përmendarjen e ndihmës shtetërore dorëzojnë raport vjetor te Komisioni përmendarjen e Konkurrencës një herë në vit më së voni deri më 31 mars në vitin njedhës përmendarjen paraprak."

#### Neni 4

Në nenin 5 paragrafi (1) pika 1 pas pikës 1) shtohet pikë e re 2) si vijon:

"tatimin mbi fitim përmendarjen e periudhës prej dhjetë vjetësh nga dita e marrjes së:

- aktvendimit përmendarjen me punë përmendarjen zgjerimin e kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese ose;

- aktvendimit përmendarjen me punë në rast të diversifikimit të prodhimtarisë së ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese ose;

- aktvendimit përmendarjen me punë në rast të ndryshimit esencial në procesin e tërësishëm të prodhimtarisë së ndërmarrjen ekzistuese;".

Pika 2) bëhet pikë 3).

Pas pikës 3) shtohet pikë e re 4) si vijon:

"4) tatimin personal mbi të ardhurat përmendarjen e periudhës prej dhjetë vjetësh nga dita e marrjes së:

- aktvendimit përmendarjen me punë përmendarjen zgjerimin e kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese;

- aktvendimit përmendarjen me punë në rast të diversifikimit të prodhimtarisë së ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese ose;

- aktvendimit përmendarjen me punë në rast të ndryshimit esencial në procesin e tërësishëm të prodhimtarisë së ndërmarrjes ekzistuese;

me kusht që të mos vijë deri në zvogëlimin e numrit të të punësuarve në kapacitetin ekzistues të shfrytëzuesit në zonë para dhe pas miratimit të aktvendimit."

#### Neni 5

Në nenin 6-a në paragrafin (1) pas fjalës "arsyeshme" shtohet fjalë "investuese".

Në paragrafin (2) pas fjalëve: "arsyeshme" shtohet fjalë "investuese".

Në paragrafin (3) në alinetë 1 dhe 2 pas fjalës: "arsyeshme" shtohet fjalë "investuese".

Në paragrafin (5) pas fjalës "arsyeshme" shtohet fjalë "investuese".

#### Neni 6

Në nenin 8 paragrafi (1) pika 2) shlyhet.

Në pikën 3) në alinetë 1, 2, 3, 4 dhe 5 fjalë "investuese" zëvendësohet me fjalët: "investuese produktive".

Në paragrafin (1) pika 3) pas fjalëve: "Agjencia përmendarjen e periudhës prej dhjetë vjetësh nga dita e marrjes së Maqedonisë" shtohet fjalët: "ose te Drejtoria përmendarjen e Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale ose ministrat pa resor të ngarkuar përmendarjen e investimeve të huaja."

Në paragrafin (5) pas fjalëve: "zona" shtohen fjalët: "mund të".

Pas paragrafit (6) shtohen tre paragrafë të rinj (7), (8) dhe (9) si vijojnë:

"(7) Objektet në përfshirjen e zonës të cilat janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë me marrëveshje të drejtpërdrejtë do të shiten nga ana e Drejtorisë përmendarjen e Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, në bazë të vendimit të miratuar paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me të cilin përcaktohet blerësi i drejtpërdrejtë dhe vlera e sendit të patundshëm e cila nuk mund të jetë më e vogël nga vlera e saj e përcaktuar në treg.

(8) Objektet në përfshirjen e zonës të cilat janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë, Drejtoria përmendarjen e Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale do t'i japë me qira deri në 99 vjet në bazë të vendimit të miratuar paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me të cilin përcaktohet periudha e qiramarrjes dhe lartësia e qirasë.

(9) Si blerës i drejtpërdrejtë, përkatesisht qiramarrës nga paragrafët (7) dhe (8) i këtij neni mund të paraqitet çdo person fizik ose juridik, person juridik vendas ose i huaj i cili mund të marrë status të shfrytëzuesit në zonë."

Paragrafët (7) dhe (8) bëhen paragrafë (10) dhe (11).

Pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12) si vijon:

"(12) Toka në zonë mund të jetë lëndë e tjetërsimit, në mënyrë dhe në procedurë në pajtim me këtë ligj".

#### Neni 7

Në nenin 8-a paragrafi (1) pas fjalëve: "Agjencia përmendarjen e periudhës prej dhjetë vjetësh nga dita e marrjes së Maqedonisë" shtohet fjalët: "ose te Drejtoria përmendarjen e Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale ose ministrat pa resor të ngarkuar përmendarjen e investimeve të huaja."

Në paragrafin (2) alineja 4 fjalët: "investimi" zëvendësohet me fjalët: "depozitimet investuese produktive".

Në paragrafin (3) dhe (4) pas fjalës: "Agjencia përmendarjen e periudhës prej dhjetë vjetësh nga dita e marrjes së Maqedonisë" shtohet fjalët: "ose Drejtoria përmendarjen e Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale ose ministrat pa resor të ngarkuar përmendarjen e investimeve të huaja."

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6) si vijojnë:

"(5) Për çdo investim fillestar produktiv ndërmarrja lidh Marrëveshje të veçantë për ndarje të ndihmës shtetërore në kushte dhe në mënyrë të paraparë me paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni.

(6) Nëse Shfrytëzuesi i zonës zhvillimore teknologjike industriale ka lidhur më shumë marrëveshje për ndarjen e ndihmës shtetërore për investime fillestare produktive, Agjencja për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit e Republikës së Maqedonisë ose Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale ose ministrat pa resor të ngarkuar për tërheqjen e investimeve të huaja, miraton aktvendim në të cilin do të përcaktohet pjesëmarrja procentuale e shpenzimeve të arsyeshme investuese për çdo investim fillestar produktiv në shumë të plotë të shpenzimeve të arsyeshme investuese për të gjitha investimet fillestare produktive dhe të njëjtin t'i dorëzojë Shfrytëzuesit të Zonës Zhvillimore Teknologjike Industriale në afat jo më të gjatë se 30 ditë pas marrjes së njoftimit nga ana shfrytëzuesit të zonës zhvillimore teknologjike industriale për shpenzimet investuese të realizuara të arsyeshme."

#### Neni 8

Në nenin 9 paragrafi (1) fjalët: "investim fillestar" zëvendësohet me fjalët: "depozitime investuese produktive".

Në paragrafin (2) pas fjalëve "1 dhe 2" shtohen fjalët: "3 dhe 4".

Në paragrafin (3) në pikën 2) pas numrit (3) shtohen fjalët: "dhe paragrafi (5)".

Pas pikës 2) shtohet pikë e re 3) si vijon:

"3) vërtetim nga themeluesi i zonës se nuk ka detyrime të arrira e të pashlyera në pajtim me listën tarifore për kompensime për shërbime të kryera të themeluesit dhe listën tarifore për kompensime për shërbimet e kryera të shfrytëzuesit".

Pikat 3), 4), 5) dhe 6) bëhen pikë 4), 5), 6) dhe 7).

Pas pikës 7) shtohet pike e re 8) si vijon:

"8) Aktvendimi të lëshuar nga ana e Agjencisë për Investime te Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë ose Drejtorisë për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale ose ministrat pa resor të ngarkuar për tërheqjen e investimeve të huaja në pajtim me nenin 8-a paragrafi 6 i këtij ligji.

Në paragrafin (4) pikë në fund të fjalës shlyhet dhe shtohen fjalët: "në bazë të aktvendimit nga nenii 8-a paragrafi 6 të dorëzuar nga ana e Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë" ose Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale ose ministrat pa resor të ngarkuar për tërheqjen e investimeve të huaja. në të cilin është përcaktuar: pjesëmarrja procentuale e shpenzimeve të arsyeshme investuese për çdo investim fillestar produktiv në shumë të plotë të shpenzimeve të arsyeshme investuese për të gjitha investimet fillestare produktive, periudha e kaluar për shfrytëzimin e ndihmës shtetërore në formë të lirimit nga obligimi për pagim të tatimit të përcaktuar mbi fitim, si dhe përqindja e shfrytëzimit të ndihmës shtetërore për çdo investim fillestar produktiv.

Aktvendimi nga paragrafi 4 i këtij neni dorëzohet në organin tativor më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Dëshmitë nga paragrafi (3) pikat 1, 2 dhe 5 të këtij neni dorëzohen në afat prej 15 ditësh pas marrjes së aktvendimit për fillimin e punës nga Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, përkatësisht për fillimin e punës të zgjerimit të kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese ose nga dita e marrjes së aktvendimit për fillimin me punë në rast të diversifikimit të prodhimtarisë së ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja,

plotësuese ose nga dita e marrjes së aktvendimit për fillimin e punës në rast të ndryshimit esencial në procesin e tërësishëm të prodhimit të ndërmarrjes ekzistuese."

Në paragrafin (6) numrat "3, 5 dhe 6" zëvendësohen me numrat "3, 4, 6 dhe 7".

Në paragrafin (8) pika në fund të fjalës shlyhet dhe shtohen fjalët: "përkatësisht aktvendim për fillimin me punë të zgjerimit të kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese ose nga dita e marrjes së aktvendimit për fillimin me punë në rast të diversifikimit të prodhimtarisë së ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese ose nga dita e marrjes së aktvendimit për fillimin e punës në rast të ndryshimit esencial në procesin e tërësishëm të prodhimit të ndërmarrjes ekzistuese."

Pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9) si vijon:

"(9) Shfrytëzuesi i zonës zhvillimore teknologjike industriale i nënshtronhet lirimt nga obligimi për pagim të tatimit të përcaktuar të fitimit si formë e ndihmës shtetërore, vetëm në atë përqindje nga tatimi i përcaktuar i fitimit, e përcaktuar në aktvendimin e Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë ose Drejtorisë për Zona Industriale Zhvillimore ose ministrat pa resor të ngarkuar për tërheqjen e investimeve të huaja.", duke pasur parasysh afatet e përcaktuara në nenin 5 paragrafi 1 pikat 1 dhe 2 të këtij Ligji ndërsa në kushtet dhe kufijtë e përcaktuara në nenin 4-a të këtij ligji."

#### Neni 9

Në nenin 11 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Zona mund të themelohet edhe në rast kur janë miratuar dy ose më shumë dokumentacione të planit të veçanta përkatëse".

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

#### Neni 10

Në nenin 12 në paragrafin (2) në pikën 8) pas fjalës "punë" shtohen fjalët: "aktvendim për fillimin me punë të zgjerimit të kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese, aktvendim për fillimin me punë në rast të diversifikimit të prodhimit të ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese, aktvendim për fillimin me punë në rast të ndryshimit esencial në procesin e tërësishëm të prodhimit të ndërmarrjes ekzistuese".

Në pikën 9) pas fjalës "punë" shtohen fjalët: "aktvendim për fillimin me punë të zgjerimit të kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese, aktvendim për fillimin me punë në rast të diversifikimit të prodhimit të ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese, aktvendim për fillimin me punë në rast të ndryshimit esencial në procesin e tërësishëm të prodhimit të ndërmarrjes ekzistuese."

Pika 27) ndryshohet si vijon:

"27) lëshon leje për ndërtim dhe leje për përdorim të objekteve që i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale përvëç për objektet infrastrukturore në suaza të zonës, që i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetente për ndërtim të infrastrukturës elektroenergetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërcuesit dhe infrastrukturës telekomunikuese."

Pas pikës 27) shtohen katër pika të reja 28, 29, 30 dhe 31 si vijojnë:

"28) lëshon leje për ndërtim dhe leje për përdorim të objekteve që i ndërtojnë pronarët e tokës në zonë industriale, ku themelues i zonës industriale është Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përvëç për objektet infrastrukturore në suaza të zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet- dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetente për ndërtim të infrastrukturës elektroenergetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërcuesit dhe infrastrukturës telekomunikuese.

29) Lidh marrëveshje për ndarjen e ndihmës shtetërore për të cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pëlqim paraprak dhe prish Marrëveshje për ndarjen e ndihmës shtetërore të cilat i ka lidhur Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale pas pëlqimit të marrë paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

30) Udhëheq procedurë për themelim të të drejtës së servitutit real në suaza të zonave zhvillimore teknologjike industriale në pajtim me Ligjin për tokë ndërtimore.

31) kryen punë të operatorit të zonëve industriale, në kushte kur si themelues i zonës paraqitet Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Pikat 28) dhe 29) bëhen pika 32) dhe 33).

Në paragrafin (4) alineja 1 pas fjalës "lidh" shtohen fjalët: "dhe prish".

Pas alinesë 2 shtohen tri alineja të reja 3, 4 dhe 5 si vijojnë:

- lidh marrëveshje të drejtpërdrejta për shitje dhe/ose jep me qira objekte në përfshirjen e zonave të cilat janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë, për të cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pëlqim paraprak,

- lidh dhe prish marrëveshje për partneritet publik privat për të cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pëlqim paraprak,

- lidh dhe prish marrëveshje për tjetësim të tokës ndërtimore, për të cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pëlqim paraprak.

Alinetë 3, 4, 5 dhe 6 bëhen aline 5, 6, 7 dhe 8.

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rindj (5) dhe (6) si vijojnë:

"(5) Në rast të marrëveshjeve të lidhura për Partneritetit publik privat, Qeveria e Republikës së Maqedonisë përmes Ministrisë së Ekonomisë jep pëlqim për:

- marrëveshjet për qira të tokës dhe objekteve me shfrytëzues në zonë që i lidh partneri privat,

- rregullat për kushtet për shfrytëzimin e zonës zhvillimore industriale teknologjike dhe listën tarifore për shërbime të kryera të shfrytëzuesve në zonë të miratuar nga partneri privat.

(6)Kundër aktvendimeve nga paragrafi (2), pikat 8 dhe 9 të këtij neni, ndërmarrja ka të drejtë të ankesës te Komisioni Shtetëror për Vendimtarri në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë."

#### Neni 11

Në nenin 19, në paragrafin (6) fjalët: "një vit" zëvendësohen me fjalët: "dy vite".

#### Neni 12

Në nenin 27 pas paragrafi (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Zona zhvillimore teknologjike industriale mund me vendim të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të kalojë në llojë tjetër të zonës, nëse në zone nuk ka shfrytëzues dhe për zonën nuk është lidhur marrëveshje për partneritet publik privat, kurse paraprakisht ka miratuar dokumentacion përkatës të planit, në mënyrë dhe procedurë në pajtim me rregullativën ligjore në fuqi në Republikën e Maqedonisë".

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

#### Neni 13

Në nenin 28 pas paragrafëve (1) dhe (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Me përashtim të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni pronari i tokës të përfshirjes së tërësishme të zonës është i obliguar ta rrethojë, rregullojë dhe shënojë hapësirën e zonës dhe të sigurojë pa kompensim hapësira të nevojshtme për punë të organit doganor dhe Drejtorisë."

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).

#### Neni 14

Në nenin 33 paragrafi (1) pika në fund të fjalës shlyhet dhe shtohen fjalët: "në pajim me nenin 35 të këtij ligji".

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rindj (5) dhe (6) si vijojnë:

"(5) Në kushte kur shfrytëzuesi i zonës kryen themelim të ndërmarrjes së re, zgjerim të kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese, diversifikim të prodhimtarisë të ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese ose ndryshim esencial në procesin e tërësishëm të prodhimtarisë të ndërmarrjes ekzistuese, Drejtoria shfrytëzuesit i lëshon aktvendim për fillim me punë të zgjerimit të ndërmarrjes ekzistuese, aktvendim për fillimin me punë në rast të diversifikimit të prodhimtarisë të ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese, aktvendim për fillim me punë në rast të ndryshimit esencial në procesin e tërësishëm të prodhimit të ndërmarrjes ekzistuese.

(6) Aktvendimet nga paragrafi 5 i këtij neni lëshohen pas Planit të biznesit të dorëzuar paraprakisht i cili ka të bëjë me themelimin e ndërmarrjes së re, zgjerimin e kapacitetit të ndërmarrjes ekzistuese, diversifikimin e prodhimtarisë të ndërmarrjes me vendosjen e prodhimeve të reja, plotësuese ose ndryshim esencial në procesionin e tërësishëm të prodhimit të ndërmarrjes ekzistuese dhe leje për evidencë nga drejtoria qendrore e Drejtorisë Doganore në pajtim me nenin 41 të këtij ligji."

Paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), bëhen paragrafë (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

Pas paragrafit (17) shtohet paragrafi i ri (18) si vijon:

"(18) Në procedurat për lëshimin e lejes për ndërtimi si sipërfaqe e parcelës ndërtimore do të llogaritet sipërfaqja e përcaktuar me Elaborat gjeodezik për të dhëna numerike për tokë ndërtimore".

#### Neni 15

Pas nenit 34 shtohet pjesë e re gjashtë si vijon:

#### "Pjesa 6

#### PROCEDURA PËR TJEȚERSIM TË TOKËS NË ZONË

##### Neni 34-a

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton vendim për fillimin e procedurës për tjetësim të tokës ndërtimore.

(2) Ministria e Ekonomisë ose Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike e fillojnë procedurën për tjetësim të tokës në zonën me parashtrim të iniciativës me informatë për nevojën nga tjetësimi i tokës ndërtimore dhe propozim vendim për fillimin e procedurës për tjetësim të tokës ndërtimore te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për marrjen e pëlqimit.

(3) Vendimi nga paragrafi (1) të këtij neni detyrimisht përbanë të dhëna për:

- tokën ndërtimore e cila është lëndë e tjetësimit me theksimin e (dedikimit, sipërfaqen e parcelës ndërtimore, përkatesisht parcelave, parcelave kadastrale të cilat janë të përfshira me parcelë ndërtimi, sipërfaqe për ndërtim, bruto sipërfaqen e ndërtuar bruto, koeficientin e shfrytëzimit, përqindjen e ndërtimit, katet dhe/ose lartësinë, e të tjera), përkatesisht në rast të shitjes së sipërfaqes së tërësishme theksohen parcelat kadastrale të cilat hyjnë në përfshirjen e zonës së tërësishme,

- çmimin fillestar për metër katror të tokës ndërtimore që është lëndë e tjetësimit,

- afatini për parashtrim dhe mënyrën e parashtrimit të flitetparaqitjeve për pjesëmarrje në ankandin publik,

- kohën e fillimit dhe kohëzgjatjen e ankandin publik,

- kushtet për pjesëmarrje në ankandin publik për personat e huaj fizikë dhe juridikë,

- depozitën për pjesëmarrje në ankandin publik që është prej 10% deri 30% nga çmimi i plotë fillestar për tjetësim, si dhe llogarinë në të cilën paguhet depozita,

- obligimin e ofertuesit më të volitshëm që t'i paguajë mjetet në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të njofitimit me shkrim për zgjedhje, në të kundërtën nuk do t'i qasë lidhjes së marrëveshjes, kurse mjetet e deponuara të ofertuesit më të volitshëm nuk do t'i kthehen dhe i njëjtë nuk do të mund të marrë pjesë në çdo ankand të ardhshëm publik për parcelën ndërtimore në fjalë,

- afatin e marrjes së lejes për ndërtim që nuk mund te jetë më i gjatë se 20 muaj nga solemnizimi i marrëveshjes, si dhe afatin për ndërtimin e objektit i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 6 vjet nga plotfuqishmëria e lejes së ndërtimit,

- përqindjen minimale që duhet të ndërtotohet nga sipërfaqja e përgjithshme e zhvilluar për ndërtim, nëse në parcelën ndërtimore është paraparë ndërtimi i më shumë se një objekti,

- mënyrën dhe procedurën e zbatimit të ankandit (mënyrën e legitimimit të pjesëmarrësve në ankandin publik, numrin e nevojshëm të pjesëmarrësve në pajtim me ligjin, hapin minimal të rritjes së vlerës për metër katror të tokës ndërtimore, definimin e projektit dhe fundin e ankandit publik, afatin për pagesën e ofertës më të volitshme, afatin për kthimin e depozitës së paguar, obligimet për pagesën e tatimit të qarkullimit, obligimin për shpenzimet e solemnizimit të marrëveshjes dhe të drejtën e kundërshtimit),

- afatin në të cilin ofertuesi më i volitshëm duhet ta ndërtojë infrastrukturën e brendshme në kuadër të zonës në pajtim me paragrafin (5) të këtij nenit dhe

- obligimet tjera që duhet t'i plotësojë ofertuesi më i volitshëm, që do të përcaktohen me marrëveshjen për tjetësim.

(4) Kushtet e veçanta plotësuese që mund të parashihen në vendim janë:

- lartësia e qarkullimit vjetor të kapitalit të personit juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankand publik, përkatesisht të themeluesit të personit juridik, nëse personi juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankandin publik është person juridik i regjistruar në Republikën e Maqedonisë, i themeluar nga ana e personit juridik nga jashtë,

- numri i objekteve të ndërtuara ose objekteve në pronësi të personit juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankand publik, përkatesisht të themeluesit të personit juridik, nëse personi juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankandin publik është person juridik i regjistruar në Republikën e Maqedonisë, i themeluar nga ana e personit juridik nga jashtë,

- numri i objekteve të ndërtuara ose objekteve në pronësi të personit juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankand publik, përkatesisht të themeluesit të personit juridik, nëse personi juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankandin publik është person juridik i regjistruar në Republikën e Maqedonisë, i themeluar nga ana e personit juridik nga jashtë,

- garanci bankare për seriozitetin e ofertës dhe/ose garanci bankare për ndërtimin e objektit në pajtim me dedikimin në dokumentacionin e planit urbanistik,

- kushtet urbanistike arkitektonike,

- numri i personave që pas ndërtimit të objektit, përkatesisht objekteve në zonë do të punësohen,

- personi juridik të kuotojë në një prej bursave të njohura botërore ose të jetë person juridik që është i kontrolluar nga trupi i rregullatorit,

- studimi i fizibilitetit ose plani afarist i personit juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankand publik, përkatesisht i themeluesit të personit juridik, nëse personi juridik që do të paraqitet për pjesëmarje në ankandin publik është person juridik i regjistruar në Republikën e Maqedonisë, i themeluar nga ana e personit juridik nga jashtë,

- personi juridik të posedojë licencë adekuate, përkatesisht franchizë për veprimtaritë që mund të kryhen në zonë,

- vendosja e certifikatave për standarde të larta ekologjike

- kualiteti i shërbimit të bazuar në standarde evropiane dhe

- shkalla e lartë e efikasitetit energetik.

(5) Në rast të shitjes së përfshirjes së tërë të zonës, Vendimi nga paragrafi 1 i këtij nenit e përbën edhe obligimin e ofertuesit më të volitshëm për ta ndërtuar infrastrukturën e brendshme të tërësisht me kuadër të zonës (akse rrugore, infrastrukturë hidroteknike, infrastrukturë gazzjellëse, infrastrukturë elektrike, dhe infrastrukturë tjetër të nevojshme).

(6) Procedura për tjetësim zbatohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji, me ankand publik (në tekstin e mëtejshëm: ankand), dhe të njëtin e zbaton Komisioni për Zbatimin e Procedurës për Ankand Publik (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).

(7) Komisionin e formon Qeveria e Republikës së Maqedonisë me anëtarë nga: Ministria e Ekonomisë, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale kryetari i të cilit është nga Ministria e Ekonomisë.

(8) Procedura për tjetësim fillon me shpalljen e dhënë paraprake në:

- dy gazeta ditore që botohen në gjuhën maqedonase, ndërsa dalin së paku tre muaj para ditës së publikimit të shpalljes dhe

- një gazetë ditore që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuhja maqedonase në komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit në rajonin e të cilës gjendet tokë ndërtimore lëndë e shpalljes, ndërsa del së paku tre muaj para ditës së publikimit të shpalljes.

(9) Shpalljen e përgatit dhe e jep për publikim Komisioni, në bazë të kushteve të përcaktuara në vendimin për fillimin e procedurës nga paragrafi (1) i këtij nenit. Shpallja përfshin së paku një gjysmë nga një faqe e medias së shtypur. Kushtet materiale-teknike dhe mbështetjen logistike e siguron Ministria e Ekonomisë ose Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale në varësi të asaj se kush e udhëheq procedurën për tjetësim të tokës.

#### Neni 34-b

(1) Për tokën ndërtimore në zonë e cila është lëndë e shpalljes, mundet të paraqiten për pjesëmarje të gjithë personat fizik dhe juridik të interesuar vendas dhe të huaj të cilët mund të marrin pronësi mbi tokë ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me ligjin, që i plotësojnë kushtet të dhëna në shpallje.

#### Neni 34-v

(1) Përmirësimin e shpalljes e kryen Komisioni, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Themeluesi, më së voni 4 ditë para skadimit të ditës së fundit për parashtrimin e fletëparaqitjes për pjesëmarje në ankand publik të theksuar në shpallje shw i njëjtë publikohet në gazetat e shtypura në të cilat është publikuar edhe shpallja. Nëse deri në momentin e përmirësimit janë paraqitur presona për pjesëmarje për ankand publik, Komisioni është i detyruar t'i njoftojë përmirësimin.

(2) Nga publikimi i shpalljes deri në momentin e fillimit të ankandit publik Komisioni me konkluzë mund ta ndërpretë procedurën për ankand publik nëse ndodhin rrethana të paparashikuara që do ta pamundësonin udhëheqjen e procedurës për tjetësim të tokës ndërtimore nëpërmjet ankandit publik. Konkluzë është bazë për anulimin e shpalljes për çfarë themeluesi i zonës me propozim të Komisionit miraton aktvendim. Nëse shpallja

anulohet para skadimit të afatit të fundit për dorëzimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, komisioni e shpall aktvendimin në të njëjtat media të shtypura në të cilat është publikuar shpallja.

#### Neni 34-g

(1) Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve nuk mundet të jetë më i shkurtër se 8 ditë dhe as më i gjatë se 15 ditë duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes deri në ditën e parashtrimit të fletëparaqitjeve.

(2) Çmimi fillestare arrin një euro në kundërvlerë me denarë për metër katror për tokën ndërtimore që është lëndë e tjetërsimit.

#### Neni 34-d

(1) Pjesëmarrjen në ankandin publik personat të interesuar fizikë dhe juridikë e vërtetojnë me parashtrimin e fletëparaqitjes me shkrim për pjesëmarrje në ankand publik në të cilën janë të theksuara të dhënat se për cilën parcelë ndërtimore, përkatesisht parcelat kadastrale ka të bëjë fletëparaqitja për parashtruesin e fletëparaqitjes, si dhe për llogarinë e transaksionit ose xhiro-llogarinë në të cilën do të kthehet depozita për pjesëmarrje në ankand publik.

#### Neni 34-gj

(1) Komisioni pas pranimit të fletëparaqitjeve nga parashtruesit e fletëparaqitjeve, përcakton nëse kërkosat janë dorëzuara në afatin e caktuar dhe nëse të njëjtat janë të kompletuara në pajtim me kushtet nga shpallja.

(2) Komisioni i njofton parashtruesit e fletëparaqitjeve për kompletimin e të njëtave në formë elektronike, në afat prej tri ditëve nga dita e parashtrimit të ofertave, me ç'rast parashtruesve të fletëparaqitjeve që kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzon ftesë për pjesëmarrje në ankand publik, me theksimin e kohës dhe vendin për fillimin e ankandit publik, ndërsa parashtruesve të fletëparaqitjeve që nuk kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzon njoftim me arsyetim se të njëjtët nuk do të marrin pjesë në ankandin publik.

#### Neni 34-e

(1) Pjesëmarrës në ankand publik janë parashtruesit e fletëparaqitjeve që kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar.

(2) Ankandi publik do të mbahet nëse pjesëmarrësit i plotësojnë kushtet e dhëna në shpalljen. Ankandi publik do të mbahet nëse pas shpalljes është paraqitur edhe vetëm një pjesëmarrës që i plotëson kushtet e dhëna në shpallje dhe ofron më tepër se çmimi fillestare.

#### Neni 34-zh

(1) Depozita për pjesëmarrje në ankand publik i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankand publik, në tërësi, në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik.

(2) Depozita për pjesëmarrje në ankand publik ofertuesit më të volitshëm i kthehet e zvogëluar përqindje nga 10 %, i përcaktuar për shpenzimet e procedurës, në afat prej 15 ditëve nga dita e pagesës së shumës së përgjithshme të arritur në ankand publik për tjetërsimin e tokës ndërtimore.

#### Neni 34-z

(1) Ankandi publik fillon me publikimin e çmimit fillestare të tokës që është lëndë e shpalljes për metër katror, ndërsa zbatohet nëpërmjet të ankandit nga ana e pjesëmarrësve në ankand.

(2) Për zbatimin e sukseshtëm të ankandit publik, është e nevojshme të ketë së paku një ankand gradual mbi çmimin fillestare për metër katror.

(3) Lartësia e hapit minimal të rr jitës së vlerës për metër katror të tokës ndërtimore arrin 10% nga çmimi fillestare minimal për metër katror për tjetërsim të tokës ndërtimore.

(4) Ankandi publik konsiderohet si i përfunduar në momentin e skadimit të kohës së caktuar në shpallje, me ç'rast nëse në skadimin e dy minutave të fundit nga koha e caktuar për kohëzgjatjen e ankandit publik, nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati përfundimtar përfundimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur për periudhë prej dy minutave në vijim nuk ka ofertë të re të dhënë.

(5) Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar deri sa në interval kohor prej dy minutash ka ofertë të re.

#### Neni 34-x

(1) Për çdo procedurë të zbatuar për ankand publik, komisioni është i detyruar të përgatit raport me propozim-vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm dhe të njëjtin të nënshkruar nga kryetari dhe anëtarët e komisionit e dorëzon te ministri i Ekonomisë.

(2) Ministri i Ekonomi ose drejtor i Drejtorisë për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, propozim-vendimin për zgjedhje të ofertuesit më të mirë e dorëzon te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për miratim të tij, si dhe marrëveshjen për tjetërsim të tokës ndërtimore për marrje të pëlqimit përlidhje të njëjtës.

(3) Pas pëlqimit të marrë nga paragrafi 2 i këtij neni, Ministri i Ekonomisë ose drejtori i Drejtorisë për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale do ta lidhin marrëveshjen për tjetërsim të tokës ndërtimore me ofertuesin më të volitshëm nga ankandi publik.

#### Neni 34-i

(1) Ofertues më i volitshëm për metër katror konsiderohet pjesëmarrësi në ankand publik i cili ka ofruar çmimin e fundit për metër katror, që paraqet çmimin më të lartë për tjetërsim të tokës ndërtimore.

(2) Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përgatit procesverbal për ankandin e realizuar publik dhe në formë elektronike ua dorëzon të gjithë pjesëmarrësve në ankandin publik.

(3) Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të procedurës për ankand publik obligohet t'i pagujë mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Nëse ofertuesi më i volitshëm në afatin nga paragrafi (3) i këtij neni nuk i paguan mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, depozita i kthehet dhe nuk do t'i qasë lidhjes së marrëveshjes.

#### Neni 34-j

(1) Kur procedurën për tjetërsim të tokës e fillon dhe e udhëheq Ministria e Ekonomisë gjatë ankandit publik pjesëmarrësit kanë të drejtë të kundërshtimit në afat prej tri ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Kundërshtimi parashtrohet në formë me shkrim te Komisioni i cili vendos për kundërshtimin me aktvendim, në afat prej tri ditësh.

(2) Kur procedurën për tjetërsim të tokës e fillon dhe e udhëheq Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike gjatë ankandit publik pjesëmarrësit kanë të drejtë të kundërshtimit në afat prej tri ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Kundërshtimi parashtrohet në formë me shkrim te Bordi Drejtues i Drejtorisë për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike i cili vendos për kundërshtimin me aktvendim, në afat prej tri ditësh.

(3) Kundër aktvendimit të miratuar nga komisioni ose Bordi Drejtues i Drejtorisë për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike, me të cilin vendoset për kundërshtim të parashtruar nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, pala ka të drejtë të parashtrojë padi te Gjykata Administrative.



**Член 11-а**

(1) Владата на Република Македонија може на предлог на Дирекцијата со одлука да ја трансформира технолошко индустриска развојна зона во индустриска зона, доколку за зоната не е склучен договор за явно приватно партнество.

(2) Одлуката од став 1 од овој член особено содржи:

- 1) период за кој се основа зоната
- 2) дејностите што се вршат во зоната
- 3) назив на основачот;
- 4) назив на зоната.

(3) Одлуката од став (1) на овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

(4) Подрачјето и опфатот на зоната и одобрена Урбанистичка планска документација за Технолошко индустриската развојна зона која се трансформира, продолжуваат да важат за индустриската зона што се основа."

**Член 7**

Во член 12 по став (2) се додава нов став (3) кој гласи:

"(3) Со зоната трансформирана од технолошко индустриска развојна зона во индустриска зона согласно одлука донесена од Владата на Република Македонија како оператор управува Дирекцијата."

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Во ставот (4) кој станува став (5) алинеја 5, зборовите: "сопственикот на зоната" се менуваат со зборовите: "сопственикот на дел од зона и сопственикот на цела зона".

Ставот (5) станува став (6).

**Член 8**

Во член 28 став (1) точка (9) зборовите: "сопственикот на зоната" се менуваат со зборовите: "сопственикот на дел од зона и сопственикот на цела зона".

**Член 9**

Во член 29 став (1) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

Во став (2) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона".

По став (2) се додава нов став (3) кој гласи:

"(3) Сопственикот на цела зона е должен да прибави одобрение за градење на предвидените објекти од надлежниот орган во рок од 20 месеци од извршената солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го изгради согласно со условите во објавата во рок од шест години од правосилноста на одобренијата за градење".

Ставот (3) кој станува став (4) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

"(5) Сопственикот на цела зона е ослободен од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното земјиште".

**Член 10**

Во член 30 став (2) алинеја 3 зборовите: "сопственикот на зоната" се заменуваат со зборовите: "сопственикот на дел од зона и сопственикот на цела зона".

**Член 11**

Во член 31 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"(2) Во случај кога Владата на Република Македонија е основач на индустриска зона, операторот на зоната е ослободен од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното земјиште".

**Член 12**

Во член 32 став (3) се менува и гласи:

"По исклучок од одредбите на Законот за градење, сопственикот на дел од зона е должен да прибави одобрение за градење на предвидениот објект од надлежниот орган во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го изгради согласно со условите во објавата во рок од три години од правосилноста на одобрението за градење".

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

"(4) По исклучок од одредбите на Законот за градење, сопственикот на цела зона е должен да прибави одобрение за градење на предвидените објекти од надлежниот орган во рок од 20 месеци од извршената солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го изгради согласно со условите во објавата во рок од шест години од правосилноста на одобренијата за градење".

**Член 13**

Во член 34 став (1) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

Во став (2) по зборовите: "сопствениците на дел од земјиштето" се додаваат зборовите: "и сопственикот на цела зона".

Во став (3) по зборовите: "сопствениците" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

**Член 14**

Во член 35 став (1) по зборот "сопствениците" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

**Член 15**

Во член 36 став (3) се менува и гласи:

"Податоците во годишниот извештај за сопствениците на дел од зоната се наведуваат вкупно и по одделени сопственици во зоната".

По став (3) се додава нов став (4) кој гласи:

"(4) Податоците во годишниот извештај за сопственикот на цела зона се наведуваат во вкупен износ".

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).

**Член 16**

Во член 37 став (2) точка 4) по зборовите: "сопственикот на дел од зоната" се додаваат зборовите: "и сопственикот на цела зона".

**Член 17**

Во член 38 во ставовите (1), (7) и (8) по зборот "сопствениците" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

Во ставовите (2), (3) и (6) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

**Член 18**

Во член 39 во ставовите (7), (8), (9), (10) точка 3), и ставовите (12) и (13) по зборовите: "сопственикот на дел од зоната" се додаваат зборовите: "и сопственикот на цела зона".

Во ставот (10) точка 1) и ставот ( 11) точка 1) по зборовите: "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

### Член 19

#### Преодни и завршни одредби

(1) Урбанистичко планската документација која се однесувала на технолошко индустриската развојна зона ќе важи и за индустриска зона која со одлука Владата ја трансформирала во индустриска зона.

(2) За потребата од градење до и во зоната која е трансформирана согласно став 1 од овој член ќе важи целокупната проектна документација која била изготвена и се однесувала на технолошко индустриската развојна зона која е трансформирана во индустриска зона.

(3) Одобренијата за градење односно одобренијата за употреба кои биле донесени и се однесуваат на технолошко индустриска зона ќе продолжат за важат и за индустриска зона која е трансформирана на начин утврден во став 1 од овој член.

### Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

## L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZONA TË GJELBRA INDUSTRIALE

### Neni 1

Нë Ligjin për zona të gjelbra industriale ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 119/13) në nenin 1 paragrafi 1 pas fjalëve: "pronari i një pjese të tokës" shtohen fjalët: "dhe pronari i tërë zonës" ndërsa fjalët: "i cili do të kryejë" zëvendësohen me fjalët: "të cilët do të kryejnë".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me këtë ligj rregullohet edhe procedura për transformim të zonës zhvillimore tehnologjike industriale në zonë industriale".

### Neni 2

Нë nenin 3 paragrafi 1 pika 4 fjalët në kllapa (në tekstin e mëtejmë: pronari) shlyhen.

Pas pikës 4 shtohet pikë e re 5 si vijon:

"5. "Pronar i tërë zonës "është çdo person fizik i cili është i regjistruar si tregtar individ në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare ose person juridik i regjistruar si shoqëri tregtare në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare, i cili është pronar i tërë tokës në zonë, i cili kryen veprimtarisë me themeluesin e zonës dhe i është dhënë aktvendim për fillim me punë."

Pikat 5, 6 dhe 7 bëhen pika 6, 7 dhe 8.

### Neni 3

Нë nenin 6 paragrafi (2) fjalët: "nëse përfshirja e sipërfaqes është mbi 15 hektarë" shlyhen.

### Neni 4

Нë nenin 7 paragrafi (2) fjalët: "nëse përfshirja e sipërfaqes është mbi 15 hektarë" shlyhen.

### Neni 5

Нë nenin 8 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose me propozim të Drejtorisë".

### Neni 6

Pas nenit 11 shtohen titulli i ri dhe nenii i ri 11-a si vijon:

"Procedura për transformim të zonës zhvillimore tehnologjike industriale në zonë industriale

### Neni 11-a

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Drejtorisë me vendim mund ta transformojë zonën zhvillimore tehnologjike industriale në zonë industriale, nëse për zonën nuk është lidhur marrëveshje për partneritet publik privat.

(2) Vendimi nga paragrafi 1 i këtij nenii veçanërisht i përbën:

- 1) periudhën për të cilën është themeluar zona,
- 2) veprimitaritë të cilat kryhen në zonë,
- 3) emrin e themeluesit,
- 4) emrin e zonës.

(3) Vendimi nga paragrafi (1) i këtij nenii botehet në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë".

(4) Rajoni dhe përfshirja e zonës dhe Dokumentacioni i lejuar i planit urbanistik për Zonën zhvillimore tehnologjike industriale e cila transformohet, vazhdojnë të vlejnë për zonën industriale e cila themelohet".

### Neni 7

Në nenin 12 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Me zonën e transformuar nga zonë zhvillimore tehnologjike industriale në zonë industriale në pajtim me vendimin e miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë si operator menaxhon me Drejtorenë."

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) alineja 5, fjalët: "pronari i zonës" zëvendësohen me fjalët: "pronari i një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës".

Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).

### Neni 8

Në nenin 28 paragrafi (1) pika (9) fjalët: "pronari i zonës" zëvendësohen me fjalët: "pronari i një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës".

### Neni 9

Në nenin 29 paragrafi (1) pas fjalës "pronari" shtohen fjalët: "i një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës".

Në paragrafin (2) pas fjalës "pronari" shtohen fjalët: "i një pjese të zonës".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Pronari i tërë zonës është i obliguar të marrë leje për ndërtim të objekteve të parapara nga organi kompetent në afat prej 20 muajsh nga solemnezimi i kryer i marrëveshjes dhe është i obliguar tokën ta ndërtojë në pajtim me kushtet në shpallje në afat prej gjashtë vjetësh nga plotfuqishmëria e lejeve për ndërtim".

Paragrafi (3) që bëhet paragraf (4) pas fjalës "pronarit" shtohen fjalët: "të pjesës së zonës dhe pronarit të tërë zonës".

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

"(5) Pronari i tërë zonës është i liruar nga pagesa e kompensimit për rregullim të tokës ndërtimore, në pajtim me dispozitat të Ligjit për tokë ndërtimore".

### Neni 10

Në nenin 30 paragrafi (2) alineja 3 fjalët: "pronarit të zonës" zëvendësohen me fjalët: "pronarit të një pjese të zonës dhe pronarit të tërë zonës".

### Neni 11

Në nenin 31 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Në rast kur Qeveria e Republikës së Maqedonisë është themeluese e zonës industriale, operatori i zonës është i liruar nga pagesa e kompensimit për rregullim të tokës ndërtimore, në pajtim me dispozitat e Ligjit për tokë ndërtimore”.

#### Neni 12

Në nenin 32 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Me përashtim të dispozitave të Ligjit për ndërtim, pronari i një pjese të zonës është i obliguar të marrë leje për ndërtim të objektit të paraparë nga organi kompetent në afat prej 12 muajsh nga solemnizimi i kryer i marrëveshjes dhe është i obliguar tokën ta ndërtojë në pajtim me kushtet në shpallje në afat prej tre vjetësh nga plotfuqishmëria e lejeve për ndërtim”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Me përashtim të dispozitave të Ligjit për ndërtim, pronari i tërë zonës është i obliguar të marrë leje për ndërtim të objekteve të parapara nga organi kompetent në afat prej 20 muajsh nga solemnizimi i kryer i marrëveshjes dhe është i obliguar tokën ta ndërtojë në pajtim me kushtet në shpallje në afat prej gjashtë vitesh nga plotfuqishmëria e lejeve për ndërtim”.

#### Neni 13

Në nenin 34 paragrafi (1) pas fjalës “pronari” shtohen fjalët: “i një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “pronarët e një pjese të tokës” shtohen fjalët: “dhe pronari i tërë zonës”.

Në paragrafin (3) pas fjalës “pronarët” shtohen fjalët: “e një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës”.

#### Neni 14

Në nenin 35 paragrafi (1) pas fjalës “pronarët” shtohen fjalët: “e një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës”.

#### Neni 15

Në nenin 36 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Të dhënat në reportin vjetor për pronarët e një pjese të zonës shënohen përgjithësisht dhe për pronarë të veçantë në zonë”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Të dhënat në reportin vjetor për pronarin e tërë zonës shënohen në shumën e përgjithshme”.

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7).

#### Neni 16

Në nenin 37 paragrafi (2) pika 4) pas fjalëve: “pronari i një pjese të zonës” shtohen fjalët: “dhe pronari i tërë zonës”.

#### Neni 17

Në nenin 38 në paragrafët (1), (7) dhe (8) pas fjalës “pronarët” shtohen fjalët: “e një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës”.

Në paragrafët (2), (3) dhe (6) pas fjalës “pronari” shtohen fjalët: “i një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës”.

#### Neni 18

Në nenin 39 në paragrafët (7), (8), (9), (10) pika 3), dhe paragrafët (12) dhe (13) pas fjalëve: “pronari i një pjese të zonës” shtohen fjalët: “dhe pronari i tërë zonës”.

Në paragrafin (10) pika 1 dhe paragrafin (11) pika 1) pas fjalës “pronari” shtohen fjalët: “i një pjese të zonës dhe pronari i tërë zonës”.

#### Neni 19

#### Dispozita kalimtare dhe të fundit

(1) Dokumentacioni i planit urbanistik që të bëjë me zonën zhvillimore teknologjike industriale do të vlejë edhe për zonën industriale të cilën me vendim Qeveria e ka transformuar në zonë industriale.

(2) Për nevojën për ndërtim deri në zonë dhe në zonën që është transformuar në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni do të vlejë dokumentacioni i plotë i projektit që është përpiluar dhe ka të bëjë me zonën zhvillimore teknologjike industriale e cila është transformuar në zonë industriale.

(3) Lejet për ndërtim përkatesisht lejet për përdorim të cilat janë miratuar dhe kanë të bëjnë me zonë zhvillimore teknologjike industriale do të vazhdojnë të vlejnë edhe për zonën industriale e cila është transformuar në mënyrë të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni.

#### Neni 20

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

#### 5003.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2014 година.

Бр. 07- 4074/1

29 октомври 2014 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

**Трајко Вељаноски**, с.р.

#### ЗА К О Н

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

#### Член 1

Во Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) по членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи:

#### “Член 17-а

Постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања по истекот на рокот од договорот за концесија

(1) Доколку е доделена концесија за вршење на детални геолошки истражувања во рок пократок од рокот утврден во членот 12 од овој закон и за која имателот на концесијата во рок од 120 дена по истекот на концесијата за детални геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини доставил извештај со кој се потврдува дека деталните геолошки истражувањата не се во целост завршени, имателот на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања може да се поднесе барање за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на ист простор и за ист вид на минерални сировини за кои е доставен извештајот.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок не подолг од една година од денот на истекот на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања.

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложува:

- топографска карта во размер 1:25.000 или 1:50.000 на која се нанесени координатите на граничните точки на локацијата за која се бара вршење на детални геолошки истражувања и

- извештај со кој се потврдува дека деталните геолошки истражувања не се во целост завршени.

(4) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член со решение ќе го одбие истото, ако:

- барателот не ја приложи документацијата од ставот (3) на овој член и

- на просторот за кој е поднесено барањето за доделување на концесија за детални геолошки истражувања е веќе доделена дозвола за детални геолошки истражувања или концесија за детални геолошки истражувања или експлоатација на минерални сировини.

(5) Против решението од ставот (4) на овој член во рок од 15 дена може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член до концедентот доставува образложен предлог и одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.

(7) По разгледување на образложениот предлог од став (6) на овој член, Владата донесува одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.

(8) Концесијата за детални геолошки истражувања од ставот (7) од овој член се доделува за преостанатиот период од крајниот рок утврден во член 12 од овој закон сметано од денот на потпишувањето на договорот за кој е доделена концесијата за детални геолошки истражувања за која е доставен извештај со кој се потврдува дека деталните геолошки истражувања не се во целост завршени“.

#### Член 2

По членот 29-а се додава нов член 29-б кој гласи:

##### “Член 29-б

Постапка за намалување на концесија за експлоатација

(1) Концесијата за експлоатација може да се намали заради вршење на работи од јавен интерес.

(2) Барањето за намалување на концесијата за експлоатација го поднесува носителот на одобрението за вршење на работите од јавен интерес до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(3) Кон барањето за намалување на концесијата за експлоатација се приложува:

- образложение на потребата од намалување на концесијата,

- топографска карта во размер 1:25 000 или 1:50 000 на која е вцртан просторот на кој се бара намалување на концесијата за експлоатација и

- соодветен акт со кој барателот е овластен за вршење на работи од јавен интерес, издаден од надлежен орган.

(4) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој член со решение ќе го одбие истото, ако:

- барателот не ја приложи документацијата од ставот (3) на овој член;

- просторот за кој е поднесено барањето за намалување на концесијата не навлегува во просторот кој е предмет на актот од ставот (3) алинеја 3 од овој член, и

- на просторот за кој се бара намалување на концесијата е издадена дозвола за експлоатација.

(5) Против решението од ставот (4) на овој член во рок од 15 дена може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој член до концедентот доставува предлог одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерални сировини.

(7) Одлука за намалување на концесијата за експлоатација ја донесува Владата.

(8) По објавувањето на одлуката од став (7) на овој член, концедентот и концесионерот склучуваат анекс кон постојниот договор за концесија за експлоатација, во рок од 15 дена сметано од денот на влегувањето во сила на одлуката од ставот (7) на овој член.

(9) Анексот на договорот од ставот (8) на овој член во име на концедентот го склучува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(10) Анексот на договорот за концесија од ставот (8) на овој член особено содржи одредби за површина на концесијата, како и други услови утврдени со одлуката за намалување на концесијата за експлоатација.

(11) Анексот на договорот или одделни негови одредби кои се во спротивност со овој и друг закон, се иштотви и не произведуваат правно дејство“.

#### Член 3

Во членот 31 во ставот (1) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- елаборат со пресметка на потребни количини на минерални сировини“.

Во ставот (2) зборовите:“1, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите:“1, 4 и 5“.

#### Член 4

Во членот 34 во ставот (10) зборовите: “органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини“ се заменуваат со зборовите: “Геолошкиот завод“.

#### Член 5

По членот 40 се додава нов член 40-а кој гласи:

##### “Член 40-а

Доделување на концесија за експлоатација на минерални сировини за потребите за изградба на државни патишта

(1) По исклучок од членот 40 од овој закон, концесија за експлоатација на минералните сировини од членот 4 став (2) алинеи 4 и 7 од овој закон може да се доделува за потребите за изградба на државни патишта.

(2) Барањето за доделување на концесија за експлоатација го поднесува носителот на одобрението за изградба на државниот пат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(3) Кон барањето за добивање концесија од ставот (1) на овој член се приложува:

- одобрение за градба на објектот, издадено од надлежен орган,

- елаборат со пресметка на потребни количини на минерални сировини кои се предмет на барањето за добивање на одобрението од ставот (1) на овој член, заедно со стручна оцена (ревизија) на истиот,

- топографска карта во размер 1:25000 на која се нанесени координатите на граничните точки на локацијата за која се бара одобрението од ставот (1) на овој член и

- план за рекултивација на просторот по завршувањето на експлоатацијата на минералните сировини.

(4) Периодот за кој се доделува концесијата од ставот (1) на овој член не може да надминува три месеци од крајниот рок утврден во одобрението за градба на државниот пат.

(5) Концесионерот не смее да врши промет со минералните сировини од концесијата од ставот (1) на овој член.

(6) За вршењето на експлоатацијата на минералните сировини од концесијата од ставот (1) на овој член се плаќа надоместок согласно членовите 74, 75 и 76 од овој закон.

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини е должен во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето за добивање концесија од ставот (1) на овој член до Владата да достави предлог одлука за доделување на концесија за експлоатација.

(8) По склучување на договорот за концесија за експлоатација од ставот (1) на овој член, концесионерот не е должен да поднесе барање за издавање на дозвола за експлоатација согласно членот 55 од овој закон и може да отпочне со експлоатација на минералните сировини веднаш по склучувањето на договорот за концесија.

(9) Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на државни патишта ја донесува Владата“.

#### Член 6

Во членот 42 ставот (15) се менува и гласи:

“По спроведување на дејствијата од ставовите (5) и (6) на овој член во случај кога е поднесено барање за доделување на концесија за експлоатација на минералните сировини од член 4 став (2) алинеи 3, 4, 5, 6 и 7, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини е должен во рок од 15 дена до Владата да достави предлог одлука за доделување на концесија за експлоатација“.

#### Член 7

Во членот 71 во ставот (10) зборовите: “Геолошкиот завод“ се заменуваат со зборовите: “органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини“.

#### Член 8

Во членот 123 во ставот (1) по алинејата 4 се дадава нова алинеја 5 која гласи:

“- врши промет со минералните сировини доделени со концесијата од членот 40- а став (1) од овој закон;“.

#### Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LËNDËT E PARA MINERALE

#### Neni 1

Në Ligjin për lëndë të para minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 136/12, 25/13, 93/13 dhe 44/14) pas nenit 17 shtohet nen i ri 17-a si vijon:

#### "Neni 17-a

Procedura për ndarje të koncesionit për kryerjen e hulumtimeve të detajuara gjeologjike pas kalimit të afatit të marrëveshjes për koncesion

(1) Nëse ndahet koncesioni për kryerjen e hulumtimeve të detajuara gjeologjike në afat më të shkurtër se afati i përcaktuar në nenin 12 të këtij ligji dhe për të cilën poseduesi i koncesionit në afat prej 120 ditëve pas skadimit të koncesionit për hulumtime të detajuara gjeologjike te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale ka dorëzuar raport me të cilin vërtetohet se hulumtimet e detajuara gjeologjike nuk janë përfunduar tërsisht, pronari i koncesionit për kryerjen e hulumtimeve gjeologjike mund të parashtrojë kërkesë për ndarjen e koncesionit për kryerjen e hulumtimeve të detajuara gjeologjike në hapësirë të njëjtë dhe për lloj të njëjtë të lëndëve të para minerale për të cilat është dorëzuar raporti.

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni parashtrohet në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në afat jo më të gjatë se një vit nga dita e skadimit të koncesionit për kryerjen e hulumtimeve të detajuara gjeologjike.

(3) Me kërkesën e paragrafit (1) të këtij neni dorëzohet:

- hartë topografike në përmasa 1:25.000 ose 1:50.000 në të cilën janë vendosur koordinatat e pikave kuifitare të lokacionit për të cilin kërkohet kryerje e hulumtimeve të detajuara gjeologjike dhe

- raport me të cilin vërtetohet se hulumtimet e detajuara gjeologjike kanë përfunduar tërsisht.

(4) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në afat prej tetë ditëve duke llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni me aktvendim do ta refuzojë atë, nëse:

- kërkuiesi nuk e dorëzon dokumentacionin e paragrafit

(3) të këtij neni dhe

- për hapësirën për të cilën është parashtruar kërkesa për dhëni e koncesionit për hulumtime të detajuara gjeologjike veç më është dhënë leje për hulumtime të detajuara gjeologjike ose eksplotatim të lëndëve të para minerale.

(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (4) i këtij neni në afat prej 15 ditëve mund të parashtrohet ankesë te Komisionit Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënieς së Punës në Shkallë të Dytë.

(6) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni te koncidenti dorëzon propozim të arsyetuar dhe vendim për dhëni e koncesionit për hulumtime të detajuara gjeologjike.

(7) Pas shqyrtimit të propozimit të arsyetuar nga paragrafi (6) i këtij neni, Qeveria miraton vendim për dhëni e koncesionit për hulumtime të detajuara gjeologjike.

(8) Koncesioni për hulumtime të detajuara gjeologjike nga paragrafi (7) i këtij neni jebet për periudhën e mbetur nga afati i fundit i përcaktuar në nenin 12 të këtij ligji, duke llogaritur nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për të

cilin eshtë dhënë koncesioni pér hulumtimet e detajuara gjeologjike pér tē cilën eshtë dorëzuar raport me tē cilin vërtetohet se hulumtimet e detajuara gjeologjike nuk kanë përfunduar tërësisht".

#### Neni 2

Pas nenit 29-a shtohet nen i ri 29-b si vijon:

#### "Neni 29-b

Procedura pér zvogëlimin e koncesionit pér eksplotatim (1) Koncesioni pér eksplotatim mund tē zvogëlohet pér shkak tē kryerjes së punëve me interes publik.

(2) Kërkesën pér zvogëlimin e koncesionit pér eksplotatim e parashtron bartësi i lejes pér kryerjen e punëve me interes publik te organi i administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale.

(3) Me kërkesën pér zvogëlimin e koncesionit pér eksplotatim dorëzohet:

- arsyetim i nevojës pér zvogëlimin e koncesionit;
- harta topografike në përmasa 1:25 000 ose 1:50 000 në tē cilën eshtë vizuatuar hapësira pér tē cilën kërkohet zvogëlim i koncesionit pér eksplotatim dhe
- akt përkates me tē cilin kërkuesi eshtë i autorizuar pér kryerjen e punëve me interes publik, i lëshuar nga organi kompetent.

(4) Organ i administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale në afat prej tetë ditëve duke llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij nenit me aktvendim do ta refuzojë atë, nëse:

- kërkuesi nuk e dorëzon dokumentacionin nga paragrafi (3) i këtij nenit,
- hapësira pér tē cilën eshtë parashtruar kërkesa pér zvogëlimin i koncesionit nuk bën pjesë në hapësirën e cila eshtë lëndë e aktit nga paragrafi (3) alineja 3 tē këtij nenit, dhe
- pér hapësirën pér tē cilën kërkohet zvogëlim i koncesionit eshtë lëshuar leje pér eksplotatim.

(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (4) i këtij nenit në afat prej 15 ditëve mund tē parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror pér Vendimarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

(6) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij nenit te koncendentit dërgon propozim-vendim pér zvogëlimin i koncesionit pér eksplotatim tē lëndëve tē para minerale.

(7) Vendimin pér zvogëlimin e koncesionit pér eksplotatim e miraton Qeveria.

(8) Pas publikimit tē vendimit nga paragrafi (7) i këtij nenit, koncedentit dhe koncesionari lidhin aneks ndaj marrëveshjes ekzistuese pér koncesion pér eksplotatim, në afat prej 15 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi tē vendimit nga paragrafi (7) i këtij nenit.

(9) Aneksin e marrëveshjes nga paragrafi (8) i këtij nenit në emr tē koncedentit e lidh ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale.

(10) Aneksi i marrëveshjes pér koncesion nga paragrafi (8) i këtij nenit veçanërisht përbani dispozita pér sipërsfaqen e koncesionit, si dhe kushte tē tjera tē përcaktuara me vendimin pér zvogëlimin e koncesionit pér eksplotatim.

(11) Aneksi i marrëveshjes ose dispozita tē tij tē veçanta tē cilat janë në kundërshtim me këtë ose me ligj tjetër, janë tē abrogueshme dhe nuk prodhojnë veprim juridik":

#### Neni 3

Në nenin 31 në paragrafin (1) pas alinesë 2 shtohet aline e re 3 si vijon:

"elaborat me përllogaritje të sasive tē nevojshme tē lëndëve tē para minerale".

Në paragrafin (2) fjalët: "1, 3 dhe 4" zëvendësohen me fjalët: "1, 4 dhe 5".

#### Neni 4

Në nenin 34 pas paragrafit (10) fjalët: "organi i administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale" zëvendësohen me fjalët: "Enti Gjeologjik".

#### Neni 5

Pas nenit 40 shtohet nen i ri 40-a si vijon:

#### "Neni 40-a

Dhënia e koncesionit pér eksplotatimin e lëndëve tē para minerale pér nevojat e ndërtimit tē rrugëve shtetërore

(1) Me përashtim tē nenit 40 tē këtij ligji, koncesion pér eksplotatim tē lëndëve tē para minerale nga nenit 4 paragrafi (2) alinetë 4 dhe 7 tē këtij ligji mund tē ndahet pér nevojat e ndërtimit tē rrugëve shtetërore.

(2) Kërkesën pér ndarje tē koncesionit pér eksplotatim e parashtron bartësi i lejes pér ndërtim tē rrugës shtetërore te organi i administratës shtetërore pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale.

(3) Me kërkesën pér marrjen e koncesionit nga paragrafi (1) i këtij nenit dorëzohet:

- leje pér ndërtim tē objektit, e lëshuar nga organi kompetent,

- elaborat me përllogaritjen e sasive tē nevojshme tē lëndëve tē para minerale tē cilat janë lëndë e kërkesës pér marrjen e lejes nga paragrafi (1) i këtij nenit, bashkë me vlerësimin profesional (revizion) tē tē njëjtë,

- harta topografike në përmasë 1:25000 në tē cilën janë vendosur koordinatat e pikave kufitare tē lokacionit pér tē cilin kërkohet leja nga paragrafi (1) i këtij nenit dhe

- plan pér rikultivimin e hapësirës pas përfundimit tē eksplotatimit lëndëve tē para minerale.

(4) Periudha pér tē cilën jepet koncesioni nga paragrafi (1) i këtij nenit nuk mund tē tejkalojë tre muaj nga afati përfundimitar i përcaktuar në lejen pér ndërtim tē rrugës shtetërore.

(5) Koncesioneri nuk mund tē bëjë qarkullim me lëndët e para minerale nga koncesioni nga paragrafi (1) i këtij nenit.

(6) Pér kryerjen e eksplotatimit tē lëndëve tē para minerale nga koncesioni nga paragrafi (1) i këtij nenit paguhet kompensim në pajtim me nenet 74, 75 dhe 76 tē këtij ligji.

(7) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës pér marrjen e koncesionit nga paragrafi (1) i këtij nenit te Qeveria dërgon propozim-vendim pér dhënien e koncesionit pér eksplotatim.

(8) Pas lidhjes së marrëveshjes pér koncesion pér eksplotatim nga paragrafi (1) i këtij nenit, koncesionari nuk obligohet që tē parashtrojë kërkesë pér lëshimin e lejes pér eksplotatim në pajtim me nenin 55 tē këtij ligji dhe mund tē fillojë me eksplotatim tē lëndëve tē para minerale menjëherë pas lidhjes së marrëveshjes pér koncesion.

(9) Vendimin pér dhënien e koncesionit pér eksplotatim pér nevojat pér ndërtim tē rrugëve shtetërore e miraton Qeveria".

#### Neni 6

Në nenin 42 paragrafi (15) ndryshohet si vijon:

"Pas zbatimit tē veprimeve nga paragrafët (5) dhe (6) tē këtij nenit në rast kur eshtë parashtruar kërkesë pér ndarjen e koncesionit pér eksplotatim tē lëndëve tē para minerale



## Лиценца за извршување на шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур

### Член 65-б

(1) Шумскоултурните работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост може да ги врши правно лице кое поседува лиценца за вршење на шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур.

(2) Лиценца за вршење на шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(3) Правното лице за да добие лиценца за извршување на шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур треба да ги исполнува следните услови:

- да е регистрирано во трговскиот регистар при Централен регистар на Република Македонија за вршење на шумскоултурни работи од областа на шумарството,

- да има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски инженер – насока шумарство, со или без работно искуство или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар со минимум две години работно искуство,

- да не е правосилно осудуван за кривично дело безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на шумскоултурни работи на активност сеча и дотур,

- потврда за платени даноци издадено од Управата за јавни приходи на Република Македонија,

- Извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех издадено од Централен регистар на Република Македонија и

- да поседува минимални технички средства и човечки ресурси за извршување на шумскоултурни работи за активноста на сеча и дотур.

(4) Минимални-технички средства и човечки ресурси кои треба да ги исполнува правното лице за извршување шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по службена должност ќе ги обезбеди потребните документи од надлежните државни институции.

(6) Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Управата за јавни приходи и Пазарниот инспекторат ќе вршат вонтеренска контрола со вкрстување на податоците од нарачателот и извршителот на шумскоултурните работите за активностите на сеча и дотур.

### Начин на издавање на лиценца

#### Член 65-в

(1) Лиценца за вршење на шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост се издава врз основа на поднесено барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член правното лице поднесува:

- документ дека е регистриран во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија за изведување стручни работи од областа на шумарството,

- документ дека има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски инженер – насока шумарство, со или без ра-

ботно искуство или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар со минимум две години работно искуство,

- документ дека не е правосилно осуден за кривично дело безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на шумскоултурни работи сеча,

- да поседува минимални технички средства и човечки ресурси за извршување на овие работи кои ги докажува со соодветен документ од надлежна институција и

- потврда за платен надоместок за барањето за лиценца.

(3) Постапката за издавање на лиценци од членот 65-а на овој закон ја спроведува Комисија за издавање на лиценци (во натамошниот текст: Комисијата) која ја формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(4) Комисијата се состои од пет члена.

(5) Членови на Комисијата се докажани шумарски стручњаци во одделни области во шумарската практика со најмалку пет години практично работно искуство и најмалку високо образование од областа на шумарството - шумарска насока, од редот на вработените во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(6) По доставеното барање и приложените документи Комисијата ја проверува комплетноста на барањето и доставената документација и во рок од 30 дена од денот на доставувањето изготвува предлог за издавање на лиценца за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур.

(7) Доколку Комисијата утврди дека барањето за издавање на лиценца за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур е некомплетно за тоа писмено го известува барањатот, кој во рок од седум дена од денот на добивањето на известувањето треба да го комплетира барањето, а во спротивно барањето се одбива.

(8) Доколку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не донесе решение за издавање на лиценца за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур од став (6) од овој член односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (7) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, за донесување на решение по поднесеното барање.

(9) Формата и содржината на барањето од ставот (7) на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(10) Кон барањето за донесување на решението за одобрување на лиценцата за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур подносителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот (6) на овој член.

(11) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (8) на овој член до писарницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за одобрување на лиценца за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур е уважено или одбиено. Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството.

(12) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не донесе решение во рокот од ставот (11) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(13) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (12) на овој член да изврши надзор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето.

(14) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(15) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи во рокот од ставот (14) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(16) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето.

(17) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (14) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(18) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (17) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите (13) и (14) и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (15) и (16) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(19) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (18) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(20) Во случајот од ставот (19) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(21) Во случаите од ставот (20) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена да го информира подносителот на барањето.

(22) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (18) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум работни дена.

(23) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не одлучи во рокот од ставот (16) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(24) Постапката пред Управниот суд е итна.

(25) Подзаконскиот акт од ставот (9) на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(26) По донесувањето на подзаконскиот акт од истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Министерството на земјоделство, шумарство и водостопанство.

(27) Формата и содржината на барањето и формата и содржината на одобрението и видот на производите од дрво за извоз ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

#### Издавање и одземање на лиценца

##### Член 65-г

(1) Врз основа на предлогот на Комисијата, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството донесува решение за издавање на лиценца за шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур, односно решение врз основа на кое барањето се одбива.

(2) Против решението со кое се одбива барањето за издавање на лиценца за шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур може да се изјави жалба во рок од осум дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(3) За добивање на лиценцата од членот 65-а на овој закон правните лица плаќаат надоместок во висина на реално направените трошоци потребни за издавање на лиценцата.

(4) Висината на надоместокот од ставот (3) на овој член ја утврдува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(5) Лиценците од членот 65-а на овој закон не смеат да се пренесуваат на друго правно лице.

(6) Лиценцата за шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур е со важност од пет години.

(7) Правното лице кој има лиценца за шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур е должно за секоја промена на седиштето или дејноста да го извести органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството во рок од 30 дена од денот на настанатата промена.

(8) Лиценцата за шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур се одзема доколку се утврди дека правното лице:

- се откаже од правото на вршење на шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур,

- трајно ја загуби способноста за вршење на шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур,

- биде лишен од деловна способност за вршење на шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур,

- правосилно е осуден за кривично дело безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или ако му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на шумскоkulturni работи за активностите на сеча и дотур и

- за секоја настаната промена на седиштето и дејноста не достави известување.

(9) Правното лице на кое му е одземена лиценцата за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур нема право во рок од пет години да поднесе барање за издавање на нова лиценца.

(10) За издадените и одземените лиценци за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, води Регистар на лиценци за вршење на шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур.

(11) Формата, содржината образецот на лиценцата, формата и содржината на барањето и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за шумскоултурни работи за активностите на сеча и дотур ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.“

#### Член 5

Во членот 66 ставот (6) се менува и гласи:

“За исечената дрвна маса од ставот (2) на овој член Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја се должни да водат Регистар на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби.”

По ставот (6) се додаваат шест нови става (7), (8), (9), (10), (11) и (12) кои гласат:

“(7) Евиденцијата на исечената дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби се води во електронска и хартиена форма.

(8) Податоците од евиденцијата за исечената дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја се должни да доставуваат извештаи еднаш месечно до Државниот инспекторат за шумарство и ловство и органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, најкасно до петти во тековниот за претходниот месец..

(9) Податоците за евиденција од ставот (7) на овој член, се чуваат 10 години од денот на нивното внесување во евиденцијата.

(10) Пристап до податоците од образецот за евиденција имаат, Органот на државна управа надлежен за работите од областа на шумарството, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Шумската полиција, Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи и други државни органи согласно закон.

(11) Жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица од ставот (2) на овој член, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја, ќе го вршат со шумски жиг – означуваач различен по форма, содржина, и боја од шумскиот жиг кој се користи за жигосување на дрвните сортименти кои потекнуваат од државни шуми, а се наменети за продажба од регистрирани складови.

(12) Испратницата за исечената дрвна маса за физички лица жители на рурални подрачја, се издава за секое превозно, односно преносно средство на местото на утовар и важи за денот и часот за кој е издадена и неможе да се отстапува на друго лице.”

Ставот (7) станува став (13).

Ставот (8) кој станува став (14) се менува и гласи:

“Начинот на обезбедување на сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна шума, формата и содржината на шумскиот жиг-означуваач за жи-

госување на дрвната маса посечена од страна на физички лица и бојата која ќе се користи при втиснување на шумскиот жиг, како и формата и содржината на Регистарот на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби и начинот на водење на евиденцијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.”

#### Член 6

Член 69 се менува и гласи:

“(1) Исеченото дрво во шума како и надвор од шума (освен дрво од овошни стебла на земјоделско земјиште), без оглед во чија сопственост е, мора да е жигосано со втиснување на јасно видлив шумски жиг и снабдено со испратница за исечено дрво и дрвни сортименти кога се превезува од местото на утовар или пренесува од место до место, која се издава во електронска и хартиена форма.

(2) Производи од дрво (дрвен јаглен, ракчи, прачки, колци, дрвен чипс, пелети, брикети и друго) не можат да се пренесуваат или превезуваат, ако не се снабдени со испратница на местото на утовар.

(3) Испратницата од ставот (1) на овој член за шумите во приватна сопственост ја издаваат лицата од членот 97 став (1) на овој закон и се издава за секое превозно, односно преносно средство на местото на утовар и важи за денот и часот за кој е издадена и не може да се отстапува на друго лице.

(4) Испратниците за исечено дрво и дрвни сортименти се издаваат на следниот начин:

- испратниците за исечено дрво во шума во државна сопственост за превоз од место на утовар до склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја, испратниците за продажба на исеченоото дрво од склад во сопственост на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја до крајните потрошувачи, испратниците за продажба на исеченоото дрво од склад во сопственост на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти, регистрирани во Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти во органот органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, до крајните потрошувачи, испратниците за превоз на дрво и дрвни сортименти исечено во државна нискостеблена шума од страна на физички лица кои се постојано место на живеење во руралните подрачја заради обезбедување на сопствени потреби до местото на живеење и испратниците шумски отпад/отпад после сеча ги издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството и

- испратниците за исечено дрво во шума во приватна сопственост, на лицата од член 97 став (1) ги издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(5) Правните лица кои врши промет на дрво и дрвни сортименти во складовите во нивна сопственост како и пиланите должни се за дрвото и дрвните сортименти да имаат испратници од правните субјекти од каде потекнуваат дрвото и дрвните сортименти.

(6) За издадените и заверени испратници од став (4) алинеја 1 и 2 на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството води евиденција во регистар на издадени и заверени испратници.

(7) Жигосувањето на исеченоото дрво и дрвни сортименти од шума во државна сопственост го врши стручно лице со високо образование дипломиран шумарски инженер – насока шумарство со или без работно искусство

тво, или стручно лице со средна стручна подготвока шумарски техничар-насока шумарство, со минимум две години работно искуство во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(8) Испратницата од ставот (1) на овој член при превезувањето, односно пренесувањето на дрвото превозникот, односно преносникот е должен да ја носи со себе.

(9) Жигосување и издавање на испратница се врши само за дрво исечено според одредбите на овој закон.

(10) Исеченото дрво ако се превезува или пренесува без испратница и не е жигосано се смета за бесправно исечено во шума.

(11) Складирано дрво и производи од дрво кое не се жигосани и немаат испратница согласно со ставовите (1), (2), (3) и (4) од овој член се смета за бесправно исечено во шума.

(12) За издадените испратници, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја и складовите во сопственост на правни лица плаќаат надоместок во висина од стварно направените трошоци потребни за нивно издавање.

(13) Видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.”

#### Член 7

По членот 69 се дава нов наслов и нов член 69-а кои гласат:

#### “Електронски систем за следење на дрвната маса

##### Член 69-а

(1) За надзор и контрола на движење на дрвната маса од: ознака за сеча; фаза сеча; фаза дотур; фаза превоз од шума до склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја; од склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја до склад на правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти до крајниот купувач; како и од шума или склад од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја и правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти до пилана се воведува електронски систем за следење на дрвната маса. Електронскиот систем за следење на дрвната маса се воспоставува и води во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“, а останатите субјекти ќе бидат корисници на овој систем.

(2) Минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста на софтверот за електронскиот систем за надзор и контрола на движење на дрвната маса од ознака за сеча, фаза

сеча, фаза дотур и фаза превоз од шума до склад и од склад до крајниот купувач, како и од шума или склад до пилана, начинот на воведување, користење, одржување и надградба ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.”

#### Член 8

Во членот 70 во ставот (7) зборовите: “регистрирани складишта во нивна сопственост” се заменуваат со зборовите: “времени шумски складови и постојни регистрирани складови во урбана/населена средина.”

По ставот (7) се даваат пет нови става (8), (9), (10), (11) и (12) кои гласат:

(8) Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, прометот на дрво и дрвни сортименти на времени шумски складови во рамките на шумскостопанските единици ќе го вршат на големо со јавна и транспарентна постапка, а на постојаните складови во урбана/населена средина ќе вршат промет на големо и мало.

(9) Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја можат да склучат долгорочни договори (на 10 и повеќе години) за снабдување со сировина со субјектите кои ќе произведуваат енергија од обновливи извори (зелена енергија).

(10) Дрвната маса за сировина за зелена енергија предмет на долгорочните договори треба да биде од дрво за хемиска преработка, отпад после сеча, како и натрули и трули стебла, пенушки, корења, гранки, прозуктна дрвната маса од прореди на вештачки подигнати насади, врвни делови од четинари и друга дрвна маса од која не можат да се произведат стандарни сортименти.

(11) Дрвото и дрвните сортименти на времените шумски складови и складовите мора да бидат издвоени по дрвни видови, дрвни сортименти (техничко или оревено дрво) и наредени во фигури по класи и квалитет на сортиментите.

(12) Класирањето на дрвото и дрвните сортименти на складовите (времени и постојани) ги врши стручни лица од областа на шумарството – дипломиран шумарски инженер од насока шумарство со работно искуство од најмалку две години.”

Во ставот (8) кој станува став (13), точката од крајот на реченицата се брише и се даваат зборовите: “суви стебла настанати како резултат на влијанието на биотски, абиотски и антропогени фактори, како и да можат да вршат продажба на дрво на корен и на правни лица доколку дрвната резерва на зрелите насади предвидени за сеча е под 50 м<sup>3</sup>/ха (неочувани нискостеблени насади).”

Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (14), (15), (16) и (17).

#### Член 9

Во членот 70-а ставот (1) се менува и гласи:

“Промет на дрво и дрвни сортименти може да врши правно лице кое е регистрирано согласно одредбите од Законот за трговски друштва и исполнува минимално технички услови за вршење на трговија на големо и мало, да има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството - дипломиран шумарски инженер на насока шумарство со или без работно искуство или лице со завршено средна стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар со минимум две години работно искуство, да е во урбана/населена средина со пристапен пат согласно урбанистичката планска документација, приклучок на електрична, водоводна и канализациска мрежа (потврда од соодветните институции), да има административен простор со минимална

површина од 10м<sup>2</sup> и простор за складирање на дрво и дрвни сортименти со минимална површина од 1.000м<sup>2</sup>, да е регистрирано во Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти кој се води во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.”

Ставот (3) се менува и гласи:

“Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството на правното лице од ставот (2) на овој член откако ќе утврди на лицето место дека правното лице ги исполнува условите од ставот (1) на овој член му издава решение за промет на дрво и дрвни сортименти.”

Ставот (7) се менува и гласи:

“Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член, формата и содржината на решението од ставот (3) на овој член, формата и содржината на известувањето од ставот (6) на овој член како и формата, содржината и начинот на водење на Регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти како и потребната документација ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.”

#### Член 10

По членот 71 се додава нов наслов и нов член 71-а кои гласат:

#### “Увоз на дрво и дрвни сортименти

##### 71-а

(1) Увозникот на дрвото и дрвните сортименти истите може да ги пушти во промет само на регистриран склад согласно член 70-а од овој закон.

(2) При влезот на дрвото и дрвните сортименти во Република Македонија на склад од увозникот, односно пред да се пушти во промет за истото се врши евидентија за влез во склад, жигосување со жиг за увезена дрвна маса, а за промет се издава испратница.

(3) Жигосувањето на увезеното дрво и дрвни сортименти го врши стручно лице во редовен работен однос кај правниот субјект кој врши увоз на дрво и дрвни сортименти со жиг кој го изработува правниот субјект и го регистрира во Регистарот на заверени жигови за увоз во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.”

#### Член 11

Насловот пред членот 81 и членот 81 се менуваат и гласат:

#### “Шумска полиција и Шумочуварска служба

##### Член 81

(1) Чувањето на шумите во државна и во приватна сопственост се врши двостепено и тоа контролно-патролно и реонско.

(2) Контролно-патролното чување го врши шумска полиција во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Реонското чување го врши шумочуварска служба во состав на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти кои стопанисуваат и управуваат со заштитните подрачја без оглед на нивната намена.

(4) Контролно-патролното чување на шумите се врши од страна на шумскополициските станици кои ги определува органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството на цела територија на Република Македонија.

(5) Реонското чување се врши во шумочуварски реони кои ги определува Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти кои стопанисуваат и управуваат со заштитните подрачја без оглед на нивната намена.

(6) Средствата за финансирање на шумската полиција се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.“

(7) Средствата за финансирање на шумочуварската служба се обезбедуваат од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти кои стопанисуваат и управуваат со заштитните подрачја без оглед на нивната намена.

(8) Одземеното бесправно посечено дрво и дрвни сортименти од страна на шумската полиција со записник се предаваат во складовите на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми”.

(9) Одземеното бесправно исечено дрво и дрвни сортименти од страна на шумската полиција Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” е должно веднаш да го подигне и да го транспортира до сопствениот склад.”

#### Член 12

По членот 81 се додаваат пет нови наслови и пет нови члена 81-а, 81-б, 81-в, 81-г и 81-д кои гласат:

#### “Овластувања на шумочуварската служба

##### Член 81-а

(1) Припадниците на шумочуварската служба во шумочуварските реони особено се овластени да:

1) го чуваат шумочуварскиот реон од бесправни сечи и шумски кражби;

2) вршат преглед на сите средства со кои се превезува или пренесува дрво, дрвни сортименти и други шумски производи во шумочуварскиот реон и на контролни рампи на шумските патишта во шумочуварскиот реон без оглед на сопственоста;

3) ги легитимираат сите лица затечени во шума, а против лицата затечени во вршење на бесправни активности казниви по овој закон поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен орган. Барање за поведување на прекршочна постапка се поднесува исклучиво на познат сторител;

4) ги обновува и чува граничните знаци од шумскостопанските единици, одделите и другите трајни белези во шумочуварскиот реон од уништување и бесправно користење, за што го известува правниот субјект кој стопанисува со шумите и шумското земјиште;

5) известуваат за појавени шумските пожари, растилните болести, шумските штетници, како и други непогоди во шумочуварскиот реон, за што ги известуваат надлежните органи во правните субјекти за стопанисување со шумите и шумското земјиште;

6) ги известуваат надлежните органи во правните субјекти за стопанисување со шумите за противправното присвојување на шуми и шумско земјиште во шумочуварскиот реон, а против прекршителите поднесуваат барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен орган;

7) за кривични дела извршени на територијата на шумочуварскиот реон поднесува пријава до надлежен орган и

8) вршат привремено одземање на предмети и средства со кои е извршено кривично дело или прекршок и предметите што настанале или се присвоени со извршување на такво дело во шумочуварскиот реон. За привремено одземените предмети и средства издава потврда за привремено одземени предмети и средства како и приемница за сеча за исеченото дрво и дрвни сортименти.

(2) Припадниците на шумочуварската служба за својата работа водат службена книга за бесправните дејствија и за утврдување на фактичката состојба во шумочуварскиот реон.

(3) Правилата за вршење на работите на шумочуварската служба и формата и содржината на службена книга за бесправните дејствија и за утврдување на фактичката состојба во шумочуварскиот реон ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи.

### **Услови за работа на шумочуварската служба**

#### **Член 81-б**

(1) За вршење на работите од шумочуварската служба може да биде вработено лице кое покрај општите услови за основање на работен однос, треба да ги исполнува и следниве услови:

1) да е физички и психички способен за вршење на работите на шумочуварската служба;

2) да има најмалку средно образование од областа на шумарството-шумарска насока или минимум две години работно искуство како шумочувар во досегашната шумочуварската служба и

3) да е подобен за носење оружје согласно со прописите за поседување и носење оружје.

### **Употреба на оружје од страна на шумочуварската служба**

#### **Член 81-в**

При извршување на овластувањата и должностите од членот 81 на овој закон припадниците на шумочуварската служба можат да употребат огнено оружје во случај да одбијат од себе непосреден напад со кој се загрозува нивниот живот.

### **Одговорност на шумочуварската служба**

#### **Член 81-г**

Ако огненото оружје се употреби во границите на овластувањата, исклучена е одговорноста на припадникот на шумочуварската служба.

### **Униформа, оружје и легитимација на шумочуварската служба**

#### **Член 81-д**

(1) Припадниците на шумочуварската служба носат службена униформа и легитимација и вооружени се со службено оружје согласно овој закон.

(2) Службената униформа, легитимацијата, видот на службеното вооружување што го носат припадниците на шумочуварската служба и начинот на користење на службеното оружје го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи."

#### **Член 13**

Во членот 82-е ставот (2) алинеа 10 сврзникот "и" се брише и се додава нова алинеа 11 која гласи:

"- да има уверение за положен испит за шумски полицаец и".

Алинеата 11 станува алинеа 12.

#### **Член 14**

Во членот 82-ж ставот (2) алинеа 9 сврзникот "и" се брише и се додава нова алинеа 10 која гласи:

"- да има уверение за положен испит за шумски полицаец и".

Алинеата 10 станува алинеа 11.

#### **Член 15**

Членот 82-љ се менува и гласи:

„(1) Работник на шумската полиција има право и обврска, во текот на годината, да се обучува во согласност со потребите на шумската полиција, а врз основа на план за обуки, кој го донесува министерот надлежен за работите од областа на шумарството.

(2) Обука во шумската полиција се спроведува во следниве случаи:

- кога определено лице за прв пат заснова работен однос и

- заради континуирана обука на работник.

(3) Обуката за засновање на работен однос се состои од два дела и тоа: стручна и тактичко техничка обука.

(4) Стручна обука од став (3) на овој член ќе се оддржува во средното шумарско училиште или шумарски факултет, додека тактичко техничката обука ќе се оддржува во центрите за обука на кадри од областа на безбедноста .

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството ќе определи институција каде што ќе се одржи стручната и тактичко техничката обука.

(6) По завршената обука за основање на работен однос, работникот полага испит од двата дела и добива Уверение за шумски полицаец.

(7) Секој работник кој посетува обука за засновање на работен однос испитот за шумски полицаец може да полага до три пати во годината.

(8) Испитот за шумски полицаец и спроведува органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството во соработка средното шумарско училиште, шумарскиот факултет и центрите за обука на кадри од областа на безбедноста.

(9) Испитот за шумски полицаец од овој закон се полага пред стручна комисија што ја формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(10) Испитот за шумски полицаец се полага заради проверка на потребното стручно знаење од областа на шумарството.

(11) Стручниот дел на испитот за шумски полицаец се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(12) Областите кои ќе бидат опфатени за стручниот дел и за тактичко-техничкиот дел од испитот за шумски полицаец ќе бидат дефинирани од институцијата која ќе ја определи министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(13) Испитот за шумски полицаец се полага според програма во која се содржани градивото и прописите.

(14) Програмата за полагање на испитот за шумски полицаец ја донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(15) Прашањата од стручниот дел и тактичко-техничкиот дел од испитот ги верификува Комисија составена од пет претставници од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(16) Комисијата од ставот (15) на овој член врши ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај најмалку еднаш годишно.

(17) При ревизијата Комисијата особено ги има во предвид промените на правните прописи на кои е засновано прашањето односно случајот, бројот на кандидати кои го одговорале, успешноста во одговарањето на истите како и други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на испитот за шумски полицаец.

(18) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања Комисијата одлучува прашањата да бидат изменети или целосно отстранети од испитот за шумски полицаец.

(19) Членовите на Комисијата од ставовите (15) и (16) на овој член имаат право на паричен надомест што го определува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(20) Износот на паричниот надомест од ставот (19) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања како и сложеноста на материјата.

(21) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (20) се плаќа во износ од една месечна просечна нето плата во Републиката исплатена за предходната година.

(22) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за шумски полицаец ги врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(23) Испитот за шумски полицаец се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(24) Кандидатите се информираат за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот за шумски полицаец.

(25) Полагањето на испитот за шумски полицаец се снима и во живо се еmitува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(26) Правното лице кое го спроведува испитот треба да ги исполнува критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за шумски полицаец кои услови поблиску ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(27) Во просторијата за полагање на испитот за шумски полицаец, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник на Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

(28) Пред почетокот на полагањето на испитот за шумски полицаец, претставникот од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.

(29) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подгответи предмети и слично.

(30) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од став (27) на овој член, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(31) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(32) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(33) Доколку кандидатот при полагањето стручниот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (29) и (30) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.

(34) Во случаите од ставот (33) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил испитот за шумски полицаец и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

(35) Овластените претставници од став (27) на овој член, за време на полагањето на испитот не сметат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не сметат да се задржат подолго од пет минути.

(36) Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(37) Решение за продолжување на испитот донесува Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдодна во рок од шест месеци.

(38) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (37) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(39) Против решението на Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството од ставот (37) на овој член кандидатот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(40) Испитот за шумски полицаец започнува со полагање на првиот дел (стручниот дел), а по положен прв дел кандидатот се стекнува со право за полагање на вториот дел (тактичко-техничкиот дел).

(41) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(42) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството со Правилник го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот.

(43) Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 10 прашања со пет опции за заокружување од кој едната е точна, две се слични, едната е неточна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една е неточна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).

(44) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно став (43) на овој член, ќе се смета дека испитот не го положил.

(45) Полагањето на првиот дел од испитот за шумски полицаец се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(46) Прашањата од тестот зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(47) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот за шумски полицаец и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на ловечки испит.

(48) Електронскиот систем од став (47) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 100 прашања од секоја област.

(49) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и стручната литература во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот.

(50) Бројот на прашања во базите од став (48) на овој член се зголемува за 10 % годишно, почнувајќи од 2015 година.

(51) Резултатите од полагањето на првиот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

(52) На денот на полагањето на првиот дел од испитот, претставникот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството на кандидатот му дава пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(53) По одобрувањето на пристапот, кандидатот за првиот дел од испитот добива компјутерски генериран електронски тест, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од ставот (52) на овој член.

(54) Првиот дел од испитот, содржи упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставникот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(55) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот.

(56) Во случај на спреченост на спроведување на првиот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.

(57) Доколку причините од ставот (56) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот се продолжува веднаш по нивното отстранување.

(58) Доколку причините од ставот (56) на овој член нема да се отстранат во рокот од ставот (57) на овој член, испитот се презакажува за друг термин.

(59) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.

(60) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 60% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

(61) На барање на кандидатот, органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството го информира за направените грешки во тестот за полагање на испитот за шумски полицаец, со овозможување непосреден увид во тестот.

(62) Тестовите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на испитот за шумски полицаец.

(63) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и практичните примери за полагање на испитот за шумски полицаец и специјимите за проверка на точноста на одговорите на тестот, како и снимките од одржаните испити се чуваат во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(64) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од став (63) на овој член и во која, покрај другите членови членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(65) Комисијата од став (64) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во тековната година.

(66) Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на отпочнување на примената на овој закон.

(67) На кандидатите кои го положиле испитот им се издава уверение во рок од 15 дена од денот на завршување на испитот.

(68) Формата и содржината на уверението од ставот (претходнен) на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(69) Уверението за шумски полицаец има важност од пет години, со обврска по истекот на важноста во рок од две години повторно да го обнови.

(70) Секоја година, работниците во шумската полиција спроведуваат обука и настава.

(71) По завршување на обуката, работникот е должен да го пренесе стекнатото знаење на другите работници.“

#### Член 16

Во членот 87 ставот (2) се брише.  
Ставот (3) станува став (2)

#### Член 17

По членот 87 се дава нов член 87-а кој гласи:

##### “Член 87-а

(1) Со одземената дрвна маса која е предмет на кривична или прекршочна постапка, освен средствата и предметите со кои е извршено кривичното дело или прекршокот управува Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“.

(2) Одземената дрвна маса од став (1) на овој член Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ е должно да ја превземе веднаш по известувањето од страна на органот кој извештува.

(3) За одземената дрвна маса од став (1) на овој член се составува записник кој содржи податоци за дрвниот вид, дрвниот сортимент, количината, класата и локацијата (место викано/катастарска парцела) од каде потекнува и каде се одзема.

(4) Одземената дрвна маса Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ ја продава согласно со ценовникот на главни производи и најмалку 30 % од одземеното дрво и дрвни сортименти ги преодстапува на државни органи, дирекции, јавни установи и други институции основани од државата, како и единици на локалната самоуправа за што Одлука донесува Владата на Република Македонија. Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ од останатите 70% од вредноста на продадената дрвна маса должно е 20% да уплати на буџетот на Република Македонија додека 80% ќе ги користи за сопствени потреби.

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството ги пропишува формата и содржината записникот од став (3) на овој член.

(6) Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на одземената дрвната маса од ставот 1 на овој член, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ е должно да врати ист вид, количина и класа на дрвна маса согласно правосилната одлука.

(7) Доколу Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ не располага со ист вид, количина и класа од одземената дрвна маса за истата ќе плати паричен надомест во висина на вредноста на дрвната маса.”

#### Член 18

Во член 92 ставот (1) се менува и гласи:

„Стопанисувањето со приватните шуми го вршат сопствениците а услуги за извршување на стручни работи од областа на шумарството им даваат Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.”

Ставот (6) се менува и гласи:

„Справедувањето на донесените плански документи за стопанисување со приватните шуми го вршат сопствениците преку ангажирање на стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски инженер – насока шумарство, со или без работно искуство или лице со завршена средна стручна спрема со шумарска струка – шумарски техничар со минимум две години работно искуство или Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.”

#### Член 19

Насловот пред членот 97 и членот 97 се менуваат и гласат

#### “Извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост

#### Член 97

Стручните работи на шуми во приватна сопственост го вршат Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.”

#### Член 20

Насловот пред членот 97-а и членот 97-а се бришат.

#### Член 21

Насловот пред членот 97-б и членот 97-б се бришат.

#### Член 22

Во членот 100 став (1) точка 3 се менува и гласи:

„врши увид во работењето и документацијата на правните лица кои имаат лиценца за извршување на шумско-културни работи за активностите на сеча и дотур.”

Ставот (7) се менува и гласи:

„Жалбата против решението од ставот (2) на овој член може да се изјави до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекрочната постапка.”

#### Член 23

Главата XI-а „Казнени одредби“ и членот 100-а се бришат.

#### Член 24

Во член 101 став (1) во точката 18 по зборовите: „ставови (1) и (2)“ се заменува со зборовите: „ставови (1), (2) и (3).“

Во член 101 став (1) во точката 24 точката и запирката се заменува со сврзникот „и“.

Точката 25 се брише.

Точката 26 станува точка 25.

#### Член 25

Во член 104 став (1) во точката 15 точката и запирката се заменува со сврзникот „и“.

Точката 16 се брише

Точката 17 станува точка 16.

#### Член 26

(1) Правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти должни се да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Доколку правните лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти не постапат согласно со одредбите од став (1) на овој член, се бришат од Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

#### Член 27

(1) Електронскиот систем за следење на дрвната маса ќе се воспостави во рок од осум месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Со денот на воспоставување на електронскиот систем за следење на дрвната маса престануваат да важат одредбите на член 69 ставови (4) и (12) од овој закон.

#### Член 28

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 29

(1) Испитот за шумски полицаец од член 82-љ ќе стане посебен услов за вработување за една година од денот на велгувачтво во сила на овој закон.

(2) Шумските полицајци кои засновале работен однос во Шумската полиција од категоријата А и Б, најдоцна во рок од две години од денот со отпочнување на примена на овој закон до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството треба да достават Уверение за шумски полицаец, во спротивно им престанува работниот однос.

#### Член 30

Со денот на влегување во сила на овој закон престануваат да важат издадените лиценци за вршење на стручни работи на шуми во приватна сопственост, а издадените шумски жигови за ознака и жигосување заврени во Регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти кој се води во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството пред денот на влегување во сила на овој закон ќе престанат да се користат.

#### Член 31

Со денот на влегувањето во сила на овој закон започнатите работи од правните и физичките лица кои поседувале лиценца за извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост ќе продолжат да ги врши Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

**Член 32**

Одредбата на член 21 од овој закон со која се менува членот 100 став (7) ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за основање на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

**Член 33**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за шумите.

**Член 34**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**L I GJ  
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR PYJE**

**Neni 1**

Нë Ligjin për pyje ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 64/2009, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13 dhe 43/14) në nenin 12 paragrafi (1) pika 14 ndryshohet si виж:

"Punët e kulturave pyjore janë të gjitha aktivitetet në pyll që realizohen me qëllim të përmirësimit të gjendjeve gjatë kultivimit, mbrojtjes, shfrytëzimit dhe planifikimit në pylltari, si dhe teknikat pyjore dhe operacionet që janë të domosdoshme për arritjen e këtyre qëllimeve."

**Neni 2**

Нë nenin 39 paragrafi (2) fjalët: "dhe subjektet e licencuara nga neni 97 i këtij ligji" fshihen.

**Neni 3**

Нë nenin 63 paragrafi (3) ndryshohet si виж:

"Shënimin për prerje (prerje të trungjeve, të zgjedhur grupore dhe të pastër sipërfaqësore), si dhe shënimin e llojeve të rralla të drurëve, të veçanta ose grupeve të drurëve pyjorë në sipërfaqë Jashtë pyllit në pronësi private, e kryejnë Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet e tjera të ngarkuara përmes furnizimit publik për kryerje të shërbimeve nga punë të kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit.

Paragrafi (4) ndryshohet si виж:

"Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" për pyjet me dedikim ekonomik dhe pyjet private, subjektet e tjera të ngarkuara që të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura për pyjet e rajoneve të mbrojtura dhe pyjet private, si dhe institucionet shkencore arsimore të drejtimit të pyjeve përpunojnë vulë pyjore për vulosje të drurit dhe assortimente të drurit, si dhe personat juridikë që kryejnë import dhe shitje të drurit dhe assortimente të drurit, përpunojnë vulë pyjore për vulosje të drurit dhe assortimente të drurit dhe të njëjtat i dorëzojnë për këqyrje dhe verifikim në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë. " Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" për pyjet me dedikim ekonomik dhe subjektet tjera të ngarkuara përmes menaxhim me rajonet e mbrojtura për pyjet në rajonet e mbrojtura për shënimin e masës së drurëve nga dëmi i krijuar pyjor, përpunojnë vulë pyjore dhe të njëjtën e dorëzojnë për këqyrje dhe verifikim në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

Paragrafi (6) ndryshohet si виж:

"Për vulat e verifikuara pyjore për shënim për prerje, vulat pyjore për vulosje të drurit dhe assortimente të drurit dhe vulat pyjore për vulosje të drurit të importuar

nga paragrafi (4) i këtij nenii, organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë mban evidencë në Registrin e vulave të verifikuara pyjore për shënim për prerje dhe vulave pyjore për vulosjen e drurit dhe assortimente të drurit."

Paragrafi (7) ndryshohet si виж:

"Formën dhe përbajtjen e regjistrat të vulave të verifikuara pyjore për shënim për prerje, vulave pyjore për vulosje të drurit dhe assortimente të drurit, vulave pyjore për vulosjen e drurit të importuar dhe vulave pyjore për shënim të masës drurore nga dëmi i krijuar pyjor si dhe mënyrën e mbajtjes së tij e përcaktan ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

**Neni 4**

Pas nenit 65 shtohen katër tituj të rinj dhe katër nene të reja 65-a, 65-b, 65-v dhe 65-g, si виж:

**"Kryerja e punëve të kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit**

**Neni 65-a**

Punët e kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit për pyjet me dedikim ekonomik në pronësi shtetërore e kryejnë Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" përmes personave të punësuar të rregullt dhe sezonalë si dhe subjekteve tjera juridike që posedojnë licencë për kryerje të punëve të kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit që i angazhon Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara përmes furnizimit publik për kryerje të shërbimeve nga punë të kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit.

**Licenca për kryerjen e punëve të kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit**

**Neni 65-b**

(1) Punët e kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit në pyjet me dedikim ekonomik në pronësi shtetërore mund t'i kryejë person juridik që posedon licencë për kryerjen e punëve të kulturës pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit.

(2) Licencën për kryerjen e punëve të kulturave pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit e jep organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(3) Personi juridik për të marrë licencë për kryerjen e punëve të kulturës pyjore për aktivitetet të prerjes dhe dërgimit duhet t'i plotësojë këto kushte:

- të jetë i regjistruar në regjistrin tregtar të Regjistrat Qendror të Republikës së Maqedonisë për kryerje të punëve të kulturave pyjore nga sfera e pylltarisë,

- të ketë të punësuar së paku një person profesional nga sfera e pylltarisë, inxhinier i diplomuar i pylltarisë-drejtimi pylltari, me apo pa përvojë pune apo person me përgatitje të kryer të mesme profesionale nga drejtimi i pylltarisë-teknik pyjor me së paku dy vite përvojë pune,

- të mos jetë i gjykuar në mënyrë të plotfuqishme për vepër penale dënim i pakushtëzuar me burg prej së paku gjashtë muaj ose të mos i jetë shqiptuar masë e sigurisë ndalim për kryerje të punëve të kulturave pyjore të aktivitetit të prerjes dhe dërgimit,

- vërtetim për tatime të paguara, të lëshuar nga Drejtoria e të Hyrave Publike të Republikës së Maqedonisë,

- Raport i bilancit të gjendjes dhe të dhënat e bilancit të suksesit të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë

- tē posedojē mjete minimale teknike dhe resurse njerëzore pēr realizimin e punëve tē kulturave pyjore pēr aktivitetet tē prerjes dhe dërgimit.

(4) Mjetet minimale teknike dhe resurset njerëzore qē duhet t'i plotësojē personi juridik pēr realizimin e punëve tē kulturave pyjore pēr aktivitetet e prerjes dhe dërgimit, i pērcakton ministri qē udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pēr punët nga sfera e pylltarisë.

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent pēr punët nga sfera e pylltarisë me detyrë zyrtare do t'i sigurojë dokumentet e nevojshme nga institucionet kompétente shtetërore.

(6) Inspektorati Shtetëror pēr Pylltari dhe Gjujeti, Drejtoria e tē Hyrave Publike dhe Inspektorati i Tregut do tē bëjnë kontroll jashtë terrenit me gërshtetimin e tē dhënavë nga porositësi dhe kryerësi i punëve tē kulturave pyjore pēr aktivitetet tē prerjes dhe dërgimit.

### Mënyra e dhëni së licencës

Neni 65-v

(1) Licenca pēr kryerjen e punëve tē kulturave pyjore pēr aktivitetet e prerjes dhe dërgimit nē pyje me dedikim ekonomik nē pronësi shtetërore, jepet nē bazë tē kërkesës së parashtruar te organi i administratës shtetërore kompetent pēr punët nga sfera e pylltarisë.

(2) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, personi juridik parashtron:

- dokument se eshtë i regjistruar nē regjistrin tregtar tē Regjistrat Qendror tē Republikës sē Maqedonisë pēr realizimin e punëve profesionale nga sfera e pylltarisë;

- dokument se ka tē punësuar sē paku një person profesional nga sfera e pylltarisë, inxhinier i diplomuar i pylltarisë - drejtimi i pylltarisë, me ose pa përvojë pune ose person me përgatitje tē mesme profesional nga drejtimi i pylltarisë - teknik pyjor me minimum prej dy vite përvojë pune,

- dokument se nuk eshtë i gjykuar nē mënyrë tē plotfuqishme pēr vepër penale dënim i pakushtëzuar me burg prej sē paku gjashtë muaj ose tē mos i jetë shqiptuar masë e sigurisë ndalim pēr kryerje tē punëve tē kulturave pyjore prerje,

- tē posedojē mjete minimale teknike dhe resurse njerëzore pēr realizimin e këtyre punëve qē i dëshmon me dokument përkatës nga institucioni kompetent dhe

- vërtetim pēr kompensim tē paguar pēr kërkesën pēr licence.

(3) Procedurën pēr dhëni e licencave nga neni 65-a tē këtij ligji e zbaton Komisioni pēr dhëni e licencave (nē tekstin e mëtejmë: Komisioni) qē e formon ministri qē udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pēr punët nga sfera e pylltarisë.

(4) Komisioni përbëhet prej pesë anëtarëve.

(5) Anëtarë tē Komisionit janë ekspertë tē dëshmuar tē pylltarisë nē sfera tē caktuara nē praktikën e pylltarisë me sē paku pesë vite përvojë praktike tē punës dhe sē paku arsim tē lartë nga sfera e pylltarisë-drejtimi i pylltarisë, nga radhët e tē punësuarve nē organin e administratës shtetërore kompetent pēr punët nga sfera e pylltarisë.

(6) Pas kërkesës së parashtruar dhe dokumentet e dorëzuar Komisioni i kontrollon kompletimin e kërkesës dhe dokumentacionin e dorëzuar dhe nē afat prej 30 ditëve nga dita e dorëzimit, përpilon propozim pēr dhëni e licencës pēr punë tē kulturave pyjore pēr aktivitetet e prerjes dhe dërgimit.

(7) Nëse Komisioni përcakton se kërkesa pēr dhëni e licencës pēr punë tē kulturave pyjore pēr aktivitetet e prerjes dhe dërgimit eshtë e pakompletuar pēr këtë me shkrim e njofton kërkuesin, i cili nē afat prej shtatë ditëve nga dita e marrjes sē njofimit duhet ta kompletojë kërkesën, ndërsa nē tē kundërtën kërkesa refuzohet.

(8) Nëse Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave nuk miraton aktvendim pēr lëshimin e licencës pēr punë tē kulturave pyjore pēr aktivitetet e prerjes dhe dërgimit nga paragrafi (6) tē këtij neni, përkatësish nuk miraton aktvendim pēr refuzimin e kërkesës nē afatin nga paragrafi (7) tē këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka tē drejtë qē nē afat prej tri ditëve tē punës nga skadimi i afatit tē parashtrojë kërkesë te sekretaria e ministrit tē Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave pēr miratimin e aktvendimit pēr kërkesën e parashtruesi.

(9) Formën dhe përbajtjen e kërkesës nga paragrafi (7) i këtij neni i pērcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave.

(10) Me kërkesën pēr miratimin e aktvendimit pēr miratimin e licencës pēr punë tē kulturave pyjore pēr aktivitetet e prerjes dhe dërgimit, parashtruesi i kërkesës dorëzon edhe kopje nga kërkesa e paragrafit (6) tē këtij neni.

(11) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave eshtë i obliguar qē nē afat prej pesë ditëve tē punës nga pranimi i kërkesës nga paragrafi (8) i këtij neni te sekretaria e Ministrisë sē Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave tē miratojë aktvendim me tē cilin kërkesa pēr lëshimin e aktvendimit pēr miratimin e licencës pēr punë tē kulturave pyjore pēr aktivitetet e prerjes dhe dërgimit eshtë pranuar ose refuzuar. Nëse ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave nuk ka sekretari, kërkesa parashtruhet nē sekretarinë e selisë sē Ministrisë.

(12) Nëse ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave nuk miraton aktvendim nē afatin nga paragrafi (11) tē këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin shtetëror administrativ nē afat prej pesë ditëve tē punës.

(13) Inspektorati Shtetëror Administrativ eshtë i obliguar qē nē afat prej dhjetë ditëve nga dita e pranimit tē njofimit nga paragrafi (12) tē këtij neni tē kryejë mbikëqyrje nē Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave nēse eshtë zbatuar procedura nē pajtim me ligjin dhe nē afat prej tri ditëve tē punës nga dita e mbikëqyrjes sē kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës.

(14) Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ pas mbikëqyrjes sē kryer nē pajtim me ligjin miraton aktvendim me tē cilin e obligon ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave qē nē afat prej dhjetë ditëve tē vendosë pēr kërkesën e parashtruar, përkatësish ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin pēr aktin e miratuar. Me njofimin dorëzohet kopje nga akti me tē cilin ka vendosur pēr kërkesën e parashtruar. Inspektori nē afat prej tri ditëve tē punës duhet tē informojë parashtruesin e kërkesës pēr masat e ndërmarrja.

(15) Nëse ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave nuk vendos nē afatin nga paragrafi (14) i këtij neni, inspektori do tē parashtruje kërkesë pēr ngritjen e procedurës kundërvajtëse pēr kundërvajtje tē përcaktuar nē Ligjin pēr inspeksion administrativ dhe do tē përcaktajojë afat shtesë prej pesë ditëve tē punës nē tē cilën ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave do tē vendosë pēr kërkesën e parashtruar pēr çka nē tē njëjtin afat do ta njoftojë inspektorin pēr aktin e miratuar. Me njofimin dorëzohet kopje nga akti me tē cilin ka vendosur pēr kërkesën e parashtruar. Inspektori nē afat prej tri ditëve tē punës duhet tē informojë parashtruesin e kërkesës pēr masat e ndërmarrja.

(16) Nëse ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë sē Ujërave nuk vendos edhe nē afatin shtesë nga paragrafin (14) tē këtij neni, inspektori nē afat prej tri ditëve tē punës do tē parashtruje kallëzim te prokurori publik dhe nē atë afat do ta informojë parashtruesin e kërkesës.

(17) Nëse inspektori nuk vepron pas njofimit nga paragrafi (14) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës nē afat prej pesë ditëve tē punës ka tē drejtë tē parashtruje

kundërshtim te sekretaria e drejtorit te Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(18) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i obliguar që në afat prej tri ditëve të punës ta shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (17) i këtij nenit dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të parashtruesit të kërkesës nga paragrafët (13) dhe (14) dhe/ose nuk parashtron kallëzim në pajtim me paragrafët (15) dhe (16) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të konstatuar në Ligjin për inspeksion administrativ për inspektorin dhe do të caktojë afat shtesë prej pesë ditëve të punës në të cilën inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nëse është zbatuar procedura në pajtim me procedurën në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes së realizuar ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarrja.

(19) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin shtesë nga paragrafi (18) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtrojë kallëzim te prokurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditëve të punës do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarrja.

(20) Në rastin nga paragrafi (19) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ menjëherë, e më së voni në një ditë pune do të autorizojë tjetër inspektor që ta zbatojë menjëherë mbikëqyrjen.

(21) Në rastet nga paragrafi (20) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve të punës duhet ta informojë parashtruesin e kërkesës.

(22) Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (18) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të parashtrojë kallëzim te prokurori kompetent publik, në afat prej tetë ditëve të punës.

(23) Nëse ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nuk vendos në afatin e paragrafit (16) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të ngrëjë kontest administrativ para gjykatës kompetente.

(24) Procedura para Gjykatës Administrative është urgjente.

(25) Akti nënligjor nga paragrafi (9) të këtij neni miratohet në afat prej 15 ditëve të punës nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(26) Pas miratimit të aktit nënligjor i njëjtë menjëherë, ose më së voni në afat prej 24 orëve publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(27) Formën dhe përbajtjen e kërkesës dhe formën dhe përbajtjen e lejes dhe llojin e prodhimeve të drurit për eksport e përcaktion ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

### Dhënia dhe heqja e licencës

#### Neni 65-g

(1) Në bazë të propozimit të Komisionit, ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë miraton aktvendim për dhënien e licencës për punë të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit, përkatësisht aktvendim në bazë të cilët kërkesa refuzohet.

(2) Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa për dhënien e licencës për punë të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditëve te Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.

(3) Përmarrjen e licencës nga nenit 65-a të këtij ligji personat juridik paguajnë kompensim në lartësi të shpenzimeve të bëra reale për lëshimin e licencës.

(4) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (3) të këtij nenit e përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(5) Licencat nga nenit 65-a të këtij ligji nuk guxojnë t'i bartën personit juridik tjetër.

(6) Licenca për punë të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit është me vlefshmëri prej pesë vjetësh.

(7) Personi juridik i cili ka licenca për punë të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit është i obliguar për çdo ndryshim të selisë ose veprimtarisë ta njofton organin e administratës shtetërore kompetente për punët nga sfera e pylltarisë në afat prej 30 ditë nga dita e ndryshimit të ndodhur.

(8) Licenca për punët e kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit hiqet nëse përcaktohet se personi juridik:

- heq dorë nga e drejta e kryerjes së punëve të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit,

- përgjithmonë e humb aftësinë për kryerjen e punëve të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit,

- privohet nga aftësia afariste për kryerjen e punëve të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit,

- është gjykuar në mënyrë të plotfuqishme për vepër penale dënim i pakushtëzuar

me burg prej së paku gjashtë muaj ose nëse i është shqiptuar masa e sigurisë ndalim për kryerjen e punëve të kulturave pyjore për aktivitetet për prerje dhe dërgim dhe

- për çdo ndryshim të ndodhur të selisë dhe veprimtarisë nuk dorëzon njoftim.

(9) Personi juridik të cilët i është hequr licenca për punë të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit nuk ka të drejtë në afat prej pesë vjetësh të parashtrojë kërkesë për lëshimin e licencës së re.

(10) Përmarrjen e lëshuara dhe të hequra për punë të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë, mban Regjistër të licencave për kryerjen e punëve të kulturave pyjore për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit.

(11) Formën përbajtjen e licencës, formën dhe përbajtjen e kërkesës dhe mënyrën e mbajtjes të regjistrit për licencat e lëshuara për punë të kulturave të pyjeve për aktivitetet e prerjes dhe dërgimit i përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

#### Neni 5

Në nenin 66 paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Përmarrjen drurore të prerë nga paragrafi (2) të këtij nenit Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajone të mbrojtura janë të obliguar të mbajnë Regjistër të dhënhave për evidencë të masës drurore të prerë në pyll me trungje të ulëta nga ana e personave fizikë për nevoja personale."

Pas paragrafi (6) shtohen gjashtë paragrafë të rindj (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) si vijojnë:

"(7) Evidenca e masës drurore të prerë në pyll me trungje të ulëta nga ana e personave fizikë për nevoja personale mbahet në formë elektronike dhe në formë në letër.

(8) Të dhënat nga evidenca për masë drurore të prerë në pyll me trungje të ulëta nga ana e personit fizik për nevoja personale, Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyje shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuar të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura janë të obliguar të dorëzojnë raporte një herë në muaj te

Inspektorati Shtetëror për Bujqësi dhe Gjetu i organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë, më së voni deri në të pestin e muajit rrjedhës përmuanj paraprak.

(9) Të dhënat për evidencën nga paragrafi (7) të këtij nenii, ruhen 10 vjet nga dita e futjes së tyre në evidence.

(10) Qasje deri te të dhënat e formularit për evidence kanë, Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë, Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjetu, Policia Pyiore, Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e të Hyrave Publike, dhe organe tjera shtetërore në pajtim me ligjin.

(11) Vulosjen e masës drurore të prerë nga ana e personave fizik nga paragrafi (2) i këtij neni, Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara përmenaxhim me rajonet e mbrojtura, do ta kryejnë me vulë pyjore- shënes i ndryshëm përi nga forma, përbajtja dhe ngjyra e vulës pyjore që shfrytëzohet përi shënimin e assortimenteve të drurit që burojnë nga pyjet shtetërore, e që janë të dedikuar përi shitje nga magazinat e regjistrues.

(12) Fletëshoqërimi përmasë e prerë të drunjve përi persona fizikë banorë të rajoneve rurale, jepet përi çdo mjet transportues, përkatesisht bartës nga vendi i ngarkimit dhe vlen përi ditën dhe orën përi të cilën është dhënë dhe nuk mund t'i kalohet personit tjetër."

Paragrafi (7) bëhet paragraf (13).

Paragrafi (8) që bëhet paragraf (14) ndryshohet si vijon:

"Mënyra e sigurimit të nevojave personale me dru përi djegje të personave fizikë nga pylli shtetëror, forma dhe përbajtja e vulës pyjore- shënes përi vulosje të masës drurore të prerë nga perosna fizikë dhe ngjyra që do të shfrytëzohet gjatë shtypjes së vulës pyjore, si dhe forma dhe përbajtja e Regjistrat të dhënavë përi evidencën e masës drurore të prerë së pylli me trungje të ulëta nga ana e personave fizikë përi nevoja personale dhe mënyra e udhëheqjes së evidencës përcaktohet nga ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent përi punët nga sfera e pylltarisë."

Neni 6

Neni 69 ndryshohet si vijon:

"(1) Druri i prerë së pylli si dhe jashtë pyllit (përvëç drurit të trungjeve të pemëve në tokë bujqësore), pa marrë parasysh pronësinë e tyre, doemos duhet të jetë i vulosur me shtypje të vulës pyjore të dukshme qartë dhe i furnizuar me fletëshoqërim përi dru të prerë dhe assortimente të drurit kur transportohet nga vendi i ngarkimit ose bartet në vend tjetër, që jepet në formë elektronike dhe formë në letër.

(2) Prodhimet e drurit (thëngjilli i drurit, dorëzat, thuprat, hunjtë, çipsi i drurit, paletat, briquetat e të tjera) nuk mund të barten apo transportohen, nëse nuk janë të furnizuara me fletëshoqërim në vendin e ngarkimit.

(3) Fletëshoqërimi nga paragrafi (1) të këtij neni përi pyjet në pronësi private e lëshojnë personat nga neni 97 paragrafi (1) të këtij ligji dhe lëshohet përi çdo mjet transportues, përkatesisht mjet bartës në vendin e ngarkimit dhe vlen përi ditën dhe orën përi të cilën është lëshuar dhe nuk mund t'i kalohet personit tjetër.

(4) Fletëshoqërimet përi drurin e prerë dhe assortimentet e drurit lëshohen në mënyrën në vijim:

- fletëshoqërimet përi drurin e prerë së pylli në pronësi shtetërore përi transport nga vendi i ngarkimit deri te depoja e Ndërmarrjes Publike përi Ekonomizim me Pyje Shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura, fletëshoqërimet përi shitjen e drurit të prerë nga depoja në pronësi të Ndërmarrjes Publike përi Ekonomizim me Pyje Shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura deri te konsumatorët e fundit, fletëshoqërimet përi shitjen e drurit të prerë nga depoja në pronësi të personave juridikë që kryejnë qarkullim të drurit dhe assortimente të drurit, të regjistruar në Regjistrin e personave juridikë që kryejnë qarkullim të drurit dhe assortimente të drurit në organin e administratës shtetërore kompetent përi punët nga sfera e pylltarisë, deri te konsumatorët e fundit, fletëshoqërimet përi transportin e drurit dhe assortimente të drurit të prerë së pylli shtetëror me trungje të ulëta nga personat fizikë që janë me vendbanim të përhershëm në zonat rurale përi shkak të sigurimit të nevojave personale deri në vendbanim dhe fletëshoqërimet e hedhurinave pyjore / hedhurinave pas prerjes i lëshon organi i administratës shtetërore kompetent përi punët nga sfera e pylltarisë dhe

- fletëshoqërimet përi drurin e prerë së pylli në pronësi private, të personave nga neni 97 paragrafi (1) i lëshon organi i administratës shtetërore kompetent përi punët nga sfera e pylltarisë.

(5) Personat juridikë që kryejnë qarkullim të drurit dhe assortimente të drurit në depot në pronësi të tyre, si dhe punishtet e dërrasave detyrohen përi drurin dhe assortimentet e drurit të kenë fletëshoqërimet nga subjektet juridike prej ku rrjedhin druridhë assortimentet e drurit.

(6) Përi fletëshoqërimet e lëshuara dhe të verifikuara nga paragrafi (4) alineja 1 dhe 2 të këtij neni, organi i administratës shtetërore përi punët nga sfera e pylltarisë mban evidencë në regjistrin e fletëshoqërimet të lëshuara dhe të verifikuara.

(7) Vulosjen e drurit të prerë dhe assortimente të drurit nga pylli në pronësi shtetërore e bën personi profesional me arsim të lartë është inxhinier i diplomuar i pylltarisë - drejtimi pylltari me dhe pa përvojë pune, apo personi profesional me përgatitje të mesme profesionale teknik i pylltarisë - drejtimi pylltari, me së paku dy vite përvojë pune në Ndërmarrjen Publike përi Ekonomizim me Pyjet Shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura.

(8) Fletëshoqërimi nga paragrafi (1) të këtij neni gjatë bartjes, përkatesisht transportit së drurit, transportuesi, përkatesisht bartësi detyrohet ta bartë me vete.

(9) Vulosja dhe lëshimi i fletëshoqërimit bëhet vetëm përi drurin e prerë sipas dispozitave të këtij ligji.

(10) Druri i prerë nëse bartet apo transportohet pa fletëshoqërim dhe nuk është i vulosur konsiderohet prerje e padrejtë në pyll.

(11) Druri i magazinuar dhe prodhimet e drurit që nuk janë të vulosura dhe nuk kanë fletëshoqërim në pajtim me paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni konsiderohet prerje e padrejtë në pyll.

(12) Përi fletëshoqërimet e lëshuara, Ndërmarrja publike përi ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajonet e

mbrojtura dhe magazinat në pronësi të personave juridike paguajnë kompensim në lartësi të shpenzimeve të bëra reale që janë të nevojshme për lëshimin e tyre.

(13) Llojin dhe mënyrën e vulosjes, llojin e vulës pyjore për vulosjen për drurin e prerë dhe assortimentet e drurit, mënyrën e lëshimit të fletëshoqërimit, lëshimin në qarkullim të drurit të prerë, formën dhe përbajtjen e regjistrat të fletëparaqitjeve të lëshuara dhe të verifikuara, formën dhe përbajtjen e fletëshoqërimeve, formën dhe përbajtjen e kërkesës për lëshimin e fletëshoqërimit dhe lartësinë e kompensimit për fletëshoqërimin e lëshuar i përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

#### Neni 7

Pas nenit 69 shtohet titull i ri dhe nen i ri 69-a si vijojnë:

#### "Sistemi elektronik për ndjekjen e masës së drunjve

##### Neni 69-a

(1) Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e lëvizjes së masës së drunjve nga: shenja për prerje, faza prerje, faza dërgim, faza transport prej pyllit deri te depoja e Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura; nga depoja e Ndërmarrjes publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura deri te depoja e personave juridikë të regjistruar për qarkullim të drurit dhe assortimente të drurit; dhe nga depoja e Ndërmarrjes publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara të menaxhojnë me rajonet e mbrojtura dhe personat juridikë të regjistruar për qarkullim të drurit dhe assortimente të drurit deri te punishtja e dërrasave vendoset sistemi elektronik për ndjekjen e masës së drunjve. Sistemi elektronik për ndjekjen e masës së drurit vendoset dhe mbahet në Ndërmarrjen publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë", kurse subjektet tjera do të jenë shfrytëzues të këtij sistemi.

(2) Standartet teknike minimale dhe kushtet në aspekt të pajisjes (harduerit), funksionaliteti i softuerit për sistemin elektronik për mbikëqyrjen dhe kontrollin e lëvizjes së masës së drurit nga shenja për prerje, faza për prerje, faza për dërgimin dhe faza për transportin prej pyllit deri te depoja dhe prej depos deri te blerësi i fundit, si dhe prej pyllit apo depos deri te punishtja e dërrasave, mënyrën e futjes, shfrytëzimit, mbajtjes dhe plotësimit i përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

#### Neni 8

Në nenin 70 në paragrafin (7) fjalët: "depotë e regjistruara në pronësi të tyre" zëvendësohen me fjalët: "depotë e përkohshme të pyllit dhe depotë ekzistuese të regjistruara në mjedisin urban/të banuar."

Pas paragrafit (7) shtohen pesë paragrafë të rindj (8), (9), (10), (11) dhe (12) si vijojnë:

"(8) Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet që menaxhojnë me rajonet e mbrojtura, qarkullimi i drurit dhe assortimente të drurit të depove të përkohshme të pyllit në kornizat e njësive ekonomike të pyllit do të bëhen me shumicë me procedurë publike dhe transparente, kurse në depot e përhershme në mjedisin urban / të banuar do të kryejnë qarkullim me shumicë dhe pakicë.

(9) Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet që menaxhojnë me rajonet e mbrojtura mund të lidhin marrëveshje afatgjata (në 10 dhe më tepër vjet) përfurnizim me lëndë të para me subjektet që do të prodhojnë energji nga burimet rigjeneruese (energjia e gjelbër).

(10) Masa e drurit për lëndë të para për energjinë e gjelbër që është lëndë e marrëveshjeve afatgjata duhet të jetë nga druri përpunim kimik, hedhurinës pas prerjes, si dhe trungjeve të kalbura dhe më pak të kalbura, trungjet, rrënjet, degët, masa drurore produkte nga ndarjet e mbëltiemeve të ngritura artificiale, pjesët e larta nga çetinat dhe masa tjetër e drurit nga e cila nuk mund të prodhohen assortimente standarde.

(11) Druri dhe assortimentet e drurit të depove të përkohshme të pyllit dhe depove doemos duhet të veçohen sipas llojeve të drurit, assortimente të drurit (druri teknik apo druri për ngrohje) dhe të radhitura në figura sipas klasave dhe cilësisë së assortimenteve.

(12) Klasifikimin e drurit dhe assortimenteve të drurit të depove (të përkohshme dhe të përhershme) e kryejnë persona profesionalë nga sfera e pylltarisë - inxhinier i diplomuar i pyjeve nga drejtimi i pylltarisë me përvjë pune prej së paku dy vjet.

Në paragrafin (8) i cili bëhet paragraf (13), pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "trungje të thata të shkaktuara si rezultat i ndikimit të faktorëve biotikë, abiotikë dhe antropogenë, si dhe të mund të bëjnë shitjen e drurit në rrënje edhe personave juridikë nëse rezerva e drurit të mbjelljeve të pjekura të parapara për prerje është nën 50 m<sup>3</sup>/ha (mbëltime të paraujtura me trungje të ulëta)."

Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (14), (15), (16) dhe (17).

#### Neni 9

Në nenin 70-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Qarkullim të drurit dhe assortimente të drurit mund të kryejë personi juridik që është i regjistruar në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare dhe i plotëson kushtet teknike minimale për kryerje të tregtisë me shumicë dhe pakicë, të ketë të punësuar së paku një person profesional nga sfera e pylltarisë - inxhinier i diplomuar i pyjeve drejtimi pylltar me së paku dy vite përvjë pune apo person me përgatitje të kryer të mesme profesionale nga drejtimi i pylltarisë - teknik i pylltarisë me apo pa përvjë pune, të jetë në mjedisin urban / të banuar me rrugë të arritshme në pajtim me dokumentacionin të planit urbanistik, kyçje në rrjetin elektrik, të ujësjellësit dhe kanalizimit (vërtetim nga institucionet përkatëse), të ketë hapësirë administrative me sipërfaqe minimale prej 10m<sup>2</sup> dhe hapësirë për deponim të drurit dhe assortimente të drurit me sipërfaqe minimale prej 1.000 m<sup>2</sup>, të jetë i regjistruar në Regjistrin e personave juridikë që kryejnë

qarkullim të drurit dhe assortimenteve të drurit që mbahet në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë personit juridik nga paragrafi (2) të këtij neni pasi do të përcaktojë aty për aty se personi juridik i plotëson kushtet nga paragrafi (1) të këtij neni i lëshon aktvendim për qarkullim të drurit dhe assortimenteve të drurit."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Formën dhe përbajtjen e kërkesës nga paragrafi (2) të këtij neni, formën dhe përbajtjen e aktvendimit nga paragrafi (3) të këtij neni, formën dhe përbajtjen e njofshimit nga paragrafi (6) të këtij neni, si dhe formën, përbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrat të personave juridikë që kryejnë qarkullim të drurit dhe assortimentet e drurit, si dhe dokumentacionin e nevojshtëm i përcaktor ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

#### Neni 10

Pas nenit 71 shtohen titulli i ri dhe nen i ri 71-a si vijojnë:

#### **"Importi i drurit dhe assortimenteve të drurit**

##### 71-a

(1) Importuesi i drurit dhe assortimenteve të drurit, këto mund t'ia lëshoje në qarkullim vetëm depos së regjistruar në pajtim me nenin 70-a të këtij ligji.

(2) Gjatë hyrjes së drurit dhe assortimenteve të drurit në Republikën e Maqedonisë në depon e importuesit, përkatësisht para se të lëshohet në qarkullim për këtë bëhet evidecë për hyrje në depo, vulosja me vulë përmes së importuar të drurit, kurse për qarkullim lëshohet fletëshoqërim.

(3) Vulosjen e drurit të importuar dhe assortimenteve të drurit e kryen personi profesional në marrëdhënie të rregullt pune te subjekti juridik i cili kryen import të drurit dhe assortimenteve të drurit, me vulë të cilën e përpunon subjekti juridik dhe e regjistron në Regjistrin e vulave të verifikuara përmes importit në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë."

#### Neni 11

Titulli para nenit 81 dhe nenii 81 ndryshohen si vijojnë:

#### **"Policia pyjore dhe Shërbimi i rojës së pyllit**

##### Neni 81

(1) Ruajtja e pyjeve në pronësi shtetërore dhe në pronësi private kryhet në dy shkallë, edhe atë kontrolluese-patrulluese dhe rajonale.

(2) Ruajtjen kontrolluese-patrulluese e kryen policia pyjore në përbërje të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(3) Ruajtjen e rajonit e kryen shërbimi i rojës së pyllit në përbërje të Ndërmarrjes Publike përmes Ekonomizimit me Pyjet Shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektit tjetër që ekonomizojnë dhe menaxhojnë me zonat e mbrojtura pa marrë parasysh dedikimin e tyre.

(4) Ruajtja kontrolluese-patrulluese e pyjeve bëhet nga stacionet e policisë pyjore që i caktuan organ i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(5) Ruajtja e rajonit kryhet në rajonet e rojës së pyllit që i caktuan Ndërmarrja Publike përmes Ekonomizimit me Pyjet Shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektit tjetër që ekonomizojnë dhe menaxhojnë me zonat e mbrojtura pa marrë parasysh dedikimin e tyre.

(6) Mjetet përmes financimin e policisë pyjore sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

(7) Mjetet përmes financimin e shërbimit të rojës së pyllit sigurohen nga Ndërmarrja Publike përmes Ekonomizimit me Pyjet Shtetërore "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektit tjetër që ekonomizojnë dhe menaxhojnë me zonat e mbrojtura pa marrë parasysh dedikimin e tyre.

(8) Druri i prerë i marrë pa leje dhe assortimentet e drurit nga policia pyjore me procesverbal dorëzohen në depot e Ndërmarrjes Publike përmes Ekonomizimit me Pyjet Shtetërore "Pyjet e Maqedonisë".

(9) Drurin e prerë pa leje dhe assortimentet e drurit të marrë nga policia pyjore, Ndërmarrja Publike përmes Ekonomizimit me Pyjet Shtetërorë "Pyjet e Maqedonisë" detyrohet menjëherë ta marrë dhe ta transportojë në depon personale."

#### Neni 12

Pas nenit 81 shtohen pesë tituj të rinj dhe pesë nene të reja 81-a, 81-b, 81-v, 81-g dhe 81-d si vijojnë:

#### **"Autorizimet e shërbimit të rojës së pyllit**

##### Neni 81-a

(1) Pjesëtarët e shërbimit të rojës së pyllit në rajonin e rojës së pyllit veçanërisht autorizohen të:

1) ruajnë rajonin e rojës së pyllit nga prerjet me leje dhe vjedhjet e pyllit;

2) kryejnë kontroll të të gjitha mjeteve me të cilat transportohet apo bartet druri, assortimentet e drurit dhe prodhimet tjera të pyllit në rajonin e rojës së pyllit dhe në rampat kontrolluese të rrugëve pyjore në rajonin e rojës së pyllit pa marrë parasysh pronësinë;

3) t'i legitimojnë të gjithë personat e hasur në pyll, e kundër personave të hasur në kryerjen e aktivitetave pa leje që janë të dënueshme sipas këtij ligji parashtron kërkesë përmes ngritjen e procedurës së kundërvajtjes para organit kompetent. Kërkesë përmes ngritjen e procedurës së kundërvajtjes i parashtruhet jashtëzakonisht kryerësit të njojhor;

4) t'i ripërtërijë dhe ruajë shenjat kufitare nga njësitet ekonomike të pyllit, seksionet dhe gjurmët tjerat të përhershme në rajonin e rojës së pyllit nga asgjësimi dhe shfrytëzimi pa leje, përmes çka e njofton subjektit juridik i cili ekonomizon me pyjet dhe tokën pyjore.

5) njoftojnë përmes zjarret e shkaktuarë në pyje, sëmundjet e bimëve, dëmtimet e pyjave, si dhe fatkeqësitet tjerat në rajonin e rojës së pyllit, përmes çka i njoftojnë organet kompetente në subjektit juridik përmes ekonomizimit me pyjet dhe tokën pyjore.

6) t'i njoftojnë organet kompetente në subjektit juridik përmes ekonomizimit me pyjet përmes kundërligjor të pyjave dñe tokës pyjore në rajonin e rojës së pyllit,

ndërsa kundër kundërvajtësve parashtronjë kërkesë për ngriten e procedurës së kundërvajtjes para organit kompetent;

(7) për veprat penale të kryera në territorin e rajonit të rojës së pyllit parashtron fletëparaqitje te organi kompetent, dhe

(8) kryejnë marrjen e përkohshme të lëndëve dhe mjeteve me të cilat është kryer vepra penale apo kundërvajtja dhe lëndët që janë shkaktuar apo përvetësuar me kryerjen e veprës së tillë në rajonin e rojës së pyllit. Për lëndët dhe mjetet e marra përkohësisht lëshon vërtetim për lëndët dhe mjetet e marra përkohësisht, si dhe lejepranim për prerjet për drurin e prerë dhe assortimentet e drurit.

(2) Pjesëtarët e shërbimit të rojës së pyllit për punën e tyre mbajnë libër zyrtar për veprimet pa leje dhe për përcaktimin e gjendjes faktike në rajonin e rojës së pyllit.

(3) Rregullat për kryerjen e punëve të shërbimit të rojës së pyllit dhe formën dhe përmbytjen e librit zyrtar për veprimet pa leje dhe për përcaktimin e gjendjes faktike në rajonin e rojës së pyllit i përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë, në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e punëve të brendshme.

### Kushtet për punë të shërbimit të rojës së pyllit

Neni 81-b

(1) Për kryerjen e punëve nga shërbimi i rojës së pyllit mund të jetë i punësuar personi që kahas kushteve të përgjithshme për themelimin e marrëdhënieς së punës, duhet t'i plotësojë edhe kushtet në vijim:

1) të jetë i aftë fizikisht dhe psikisht për kryerjen e punëve të shërbimit të rojës së pyllit;

2) të ketë së paku arsim të mesëm nga sfera e pylltarisë - drejtimi i pylltarisë apo minimum dy vjet përvojë pune si rojtar i pyllit në shërbimin e deritanishëm të rojës së pyllit, dhe

3) të jetë i aftë për mbajtjen e armës në pajtim me rregullat për posedim dhe mbajtje të armës.

### Përdorimi i armës nga shërbimi i rojës së pyllit

Neni 81-v

Gjatë realizimit të autorizimeve dhe detyrave nga nen 81 i këtij ligji, pjesëtarët e shërbimit të rojës së pyllit mund të përdorin armë zjarri në rast të refuzimit nga vetja një sulm të drejtëpërdrejtë me të cilin rrezikohet jeta e tyre.

### Përgjegjësia e shërbimit të rojës së pyllit

Neni 81-g

Nëse arma e zjarrit përdoret në kufijtë e autorizimeve, përjashtohet përgjegjësia e pjesëtarit të shërbimit të rojës së pyllit.

### Uniforma, arma dhe legitimacioni i shërbimit të rojës së pyllit

Neni 81-d

(1) Pjesëtarët e shërbimit të rojës së pyllit mbajnë uniformë zyrtare dhe legitimacion dhe janë të armatosur me armë zyrtare në pajtim me këtë ligj.

(2) Uniformën zyrtare, legitimacionin, llojin e armatimit zyrtar që e mbajnë pjesëtarët e shërbimit të rojës së pyllit dhe mënyrën e shfrytëzimit të armës zyrtare e përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë, në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e punëve të brendshme."

Neni 13

Në nenin 82-e paragrafi (2) alineja 10 lidhëza "dhe" shlyhet dhe shtohet aline e re 11 si vijon: "të ketë certifikatë për provimin e dhënë për polic pyjor dhe".

Alineja 11 bëhet aline 12.

Neni 14

Në nenin 82-zh paragrafi (2) alineja 9 lidhëza "dhe" shlyhet dhe shtohet aline e re 10 si vijon:

"- të ketë certifikatë për provimin e dhënë për polic pyjor dhe".

Alineja 10 bëhet aline 11.

Neni 15

Neni 82-l ndryshohet si vijon:

"(1) Punëtori i policisë pyjore ka të drejtë dhe obligim gjatë vitit, të trajnohet në pajtim me nevojat e policisë pyjore, e në bazë të planit për trajnime, të cilin e miraton ministri kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(2) Trajnimi në policinë pyjore zbatohet në rastet në vijim:

- kur personi i caktuar për herë të parë themelon marrëdhënie pune dhe

- për shkak të trajnimit të vazhdueshëm të punëtorit.

(3) Trajnimi për themelim të marrëdhënieς së punës përbëhet prej dy pjesësh, edhe atë: trajnimi profesional dhe trajnimi teknik taktik.

(4) Trajnimi profesional nga paragrafi (3) i këtij nenii do të mbahet në shkollën e mesme të pylltarisë apo fakultetin e pylltarisë, kurse trajnimi teknik taktik do të mbahet në qendrat për trajnim të kuadrove nga sfera e sigurisë.

(5) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë do të caktojë institucionin ku do të mbahet trajnimi teknik profesional dhe teknik.

(6) Pas trajnimit të përfunduar për themelimin e marrëdhënieς së punës, punëtori jep provim nga të dy pjesët dhe merr Certifikatë për polic pyjor.

(7) Çdo punëtor që ndjek trajnim për themelimin e marrëdhënieς së punës provim për polic pyjor mund të japë deri në tre herë në vit.

(8) Provimin për polic pyjor e organizon dhe e realizon organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë në bashkëpunim me shkollën e mesme të pylltarisë, fakultetin e pylltarisë dhe qendrat për trajnim të kuadrove nga sfera e sigurisë.

(9) Provimi për polic pyjor nga ky ligj jepet para komisionit profesional që e formon ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(10) Provimi për polic pyjor jepet për kontroll të njojurisë së nevojshme profesionale nga sfera e pylltarisë.

(11) Pjesa profesional e provimit për polic pyjor jebet me shkrim në formë elektronike, me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(12) Sferat që do të përfshihen për pjesën profesionalë dhe për pjesën takte-teknike nga provimi për polic pyjor do të definohen nga institucioni të cilin do ta caktojë ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(13) Provimi për polic pyjor jebet sipas programit në të cilin është përfshirë materiali dhe rregullat.

(14) Programin për dhënie të provimit për polic pyjor e miraton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(15) Pyetjet nga pjesa profesionalë dhe pjesa takte-teknike nga provimi i verifikon Komisioni i përbërë prej pesë përfaqësuesve nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(16) Komisioni nga paragrafi (15) i këtij neni e kryen revizionin dhe azhurnimin e bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit së paku njëherë në vit.

(17) Gjatë revizionit Komisioni veçanërisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave juridike në të cilat është bazuar pyetja përkatësisht rasti, numrin e kandidatëve që janë përgjigjur, suksesin në përgjigjen e tyre si dhe kriteret tjera që mund të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së provimit për polic pyjor.

(18) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazave të pyetjeve Komisioni vendos që pyetjet të ndryshohen ose të mënjanohen plotësisht nga provimi për polic pyjor.

(19) Anëtarët e Komisionit Verifikues nga paragrafët (15) dhe (16) të këtij neni kanë të drejtë në kompensim në para që e cakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(20) Shuma e kompensimit monetar nga paragrafi (19) i këtij neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve të përpiluara si dhe ndërlikimit të materialit.

(21) Shuma vjetore e kompensimit në para nga paragrafi (20) paguhet në shumë prej një rroge mesatare mujore neto në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak.

(22) Punët profesionalë dhe administrative për nevojat e realizimit të provimit për polic pyjor i kryen organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë, ndërsa provimin teknikisht e kryen personi juridik i regjistruar në Registrin qendror të zgjedhur nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(23) Provimi për polic pyjor jebet në lokal për dhënie të provimit, veçanërisht i pajisur për dhënie të provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizim të dhënes së provimit.

(24) Kandidatët informohen për datën dhe kohën e dhënes së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit për polic pyjor.

(25) Dhënia e provimit për polic pyjor incizohet dhe drejtpërdrejt transmetohet në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e

pylltarisë, e nëse incizimi për shkaqe teknike ndërpritet, incizimi nga gjithë provimi vendoset në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(26) Personi juridik i cili e realizon provimin duhet t'i përbushë kriteret në lidhje me kushtet hapësinore dhe pajisjen informatike dhe materiale-teknike në lokalet për dhënie të provimit për polic pyjor të cilat kushte i përcakton më afërsisht ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(27) Në lokalin për dhënie të provimit për polic pyjor, gjatë dhënes së provimit janë të pranishëm dy përfaqësues nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë dhe një përfaqësues të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (informatikan).

(28) Para fillimit të dhënes së provimit për polic pyjor, përfaqësuesi nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë e përcakton identitetin e kandidatit duke e kontrolluar letërnjoftimin.

(29) Kandidatit gjatë dhënes së provimit nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me komentim dhe sqarim, celularit, pajisjeve kompjuterike portative dhe teknikave tjera dhe mjeteve informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(30) Kandidatit gjatë dhënes së provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatët tjere ose persona përvèç me informatikanin nga paragrafi (27) i këtij neni, në rast nëse ka problem teknik me kompjuterin.

(31) Nëse problemet teknike me kompjuterin do të mënjanohen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohen në këtë afat provimi për atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(32) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japid provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(33) Nëse kandidati gjatë dhënes së pjesës profesionale të provimit vepron në kundërshtim me paragrafët (29) dhe (30) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënie të mëtutjeshme e provimit në atë sesion të provimit.

(34) Në rastet nga paragrafi (33) i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin për polic pyjor dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhënie të provimit.

(35) Përfaqësuesit e autorizuar nga paragrafi (27) i këtij neni, gjatë dhënes së provimit nuk guxojnë të mbahen më gjatë se pesë sekonda në afersi të drejtpërdrejtë me kandidatin i cili e jep provimin, përvèç në rastin e mënjanimit të problemit teknik kur nuk guxojnë të mbahen më gjatë se pesë minuta.

(36) Nëse gjatë dhënes së provimit ndodhin shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk mund ta vazhdojë dhëni e provimit (sëmundje, pushim të lindjes, shkollim jashtë vendit dhe ngjashëm), do të ndërpritet provimi për një kohë të caktuar, që nuk mund të jetë më gjatë se gjashtë muaj.

(37) Aktvendim për vazhdimin e provimit miraton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore për punët nga sfera e pylltarisë me lutje të kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga mënjanimi e shkaqeve për prolongim të provimit, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

(38) Nëse kandidati nuk parashtron lutje për vazhdimin e provimit në afatin e përcaktuar në paragrafin (37) të këtij nenii do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

(39) Kundër aktvendimit të ministrat i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë nga paragrafi (37) i këtij nenii kandidati mund të paraqesë kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(40) Provimi për polic pyjor fillon me dhënien e pjesës së parë (pjesës profesionale), ndërsa pasi e ka dhënë pjesën e parë kandidati fiton të drejtën për dhënien të pjesës së dyte (pjesës teknike-taktike).

(41) Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhënieve së suksesshme të pjesës së parë.

(42) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë me Rregullore e përcaktion mënyrën e caktimit të pikave për pjesën e parë dhe të dytë të provimit.

(43) Pjesa e parë e provimit jepet për çdo sferë përkatëse dhe përmban së paku 10 pyetje me pesë opsione për rrethim prej të cilave njëra është e saktë, dy janë të ngjashme, njëra është e pasaktë në masë të vogël (në të humben numër i vogël pikash) dhe njëra është e pasaktë në masë të madhe (në të humben numër më i madh pikash).

(44) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të provimit në pajtim me paragrafin (43) të këtij nenii, do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

(45) Dhënia e pjesës së parë të provimit për polic pyjor bëhet me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(46) Pyetjet nga testi varësish nga pesha, vlerësohen me pika të përcaktuara në testin.

(47) Pyetjet e përfshira në testet për dhënien të pjesës së parë të provimit për polic pyjor dhe përgjigjet e tyre ruhen në sistemin unik elektronik për dhënien të provimit përgjuetar.

(48) Sistemi elektronik nga paragrafi (47) të këtij nenii përbën edhe bazë të arritshme publikisht prej së paku 100 pyetjeve nga çdo sferë.

(49) Në sistemin elektronik është përfshirë edhe referimi i rregullave dhe literaturës profesionale në të cilat janë përfshirë përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë e provimit.

(50) Numri i pyetjeve në bazat nga paragrafi (48) i këtij nenii rritet për 10% në vit, duke filluar nga viti 2015.

(51) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë të provimit janë të arritshme për kandidatin në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas përfundimit të tij.

(52) Në ditën e dhënieve së pjesës së parë të provimit, përfqaqësuesi i organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë kandidatit i jep kod hyrës, përkatësish fjalëkalim me të cilin i aprovohet qasje në sistemin elektronik.

(53) Pas aprovimit të qasjes, kandidati për pjesën e parë të provimit merr test të gjeneruar elektronik kompjuterik, përbajtjen e të cilit sipas zgjidhjes së rastësishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga paragrafi (52) i këtij nenii.

(54) Pjesa e parë e provimit, përbën udhëzim përmbytje së zgjidhjes së provimit, për të cilin përfaqësuesi i organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë jep sqarim, para se të fillojë dhënia e provimit.

(55) Sistemi elektronik për dhënien të provimit nuk mund të lejojë ekzistim të përbajtjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit.

(56) Në rast të pengesës së realizimit të pjesës së parë të provimit, për shkaqe që çojnë deri në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik, dhënia e provimit ndërpritet.

(57) Nëse shkaqet nga paragrafi (56) të këtij nenii mënjanohen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit, ai vazhdon menjëherë pas mënjanimit të tyre.

(58) Nëse shkaqet nga paragrafi (56) i këtij nenii nuk do të mënjanohen në afatin nga paragrafi (57) i këtij nenii, provimi ricaktohet për termin tjetër.

(59) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien të provimit është 120 minuta.

(60) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve nga testi ka arritur së paku 60% nga numri i përgjithshëm i pikave të parapara pozitive.

(61) Me kërkesë të kandidatit, organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë e informon për gabimet e bëra në testin për dhënien të provimit për polic pyjor, me mundësim të kontrollit të drejtpërdrejtë në testin.

(62) Testet shfrytëzohen dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë dhënieve së provimit për polic pyjor.

(63) Materialet nga provimet e mbajtura, veçanërisht versionet në letër nga testet dhe shembujt praktikë për dhëni e provimit për polic pyjor dhe mostrat për kontroll të saktesisë së përgjigjeve të testit, si dhe incizimet nga provimet e mbajtura ruhen në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(64) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë formon Komision për revizion të provimeve të mbajtura, i cili në punën e tij i shfrytëzon materialet nga paragrafi (63) i këtij nenii dhe në të cilin, përvèç anëtarëve tjerë marrin pjesë edhe përfqaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe informatikan nga Ministria e Shqipërisë Informatike dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(65) Komisioni nga paragrafi (64) i këtij nenii mban mbledhje së paku njëherë në vit dhe kryen revizion në mënyrën e realizimit të së paku dy sesioneve të mbajtura në vitin rrjedhës.

(66) Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe në mënyrën e realizimit të provimeve të mbajtura në pesë vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit, por jo më herët se dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

(67) Kandidatëve që e kanë dhënë provimin u lëshohet certifikatë në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të provimit.

(68) Formën dhe përbajtjen e certifikatës nga paragrafi (paraprak) i këtij nenii e përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(69) Certifikata pér polic pyjor ka vlefshmëri prej pesë vitesh, me obligim që pas skadimit të vlefshmërisë në afat prej dy vitesh ta përtërijë përsëri.

(70) Çdo vit, punëtorët në policinë pyjore realizojnë trajnim dhe mësim.

(71) Pas përfundimit të trajnimit, punëtori është i detyruar që njohurinë e fituar t'ua përcjellë punëtorëve tjerë."

#### Neni 16

Në nenin 87 paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).

#### Neni 17

Pas nenit 87 shtohet nen i ri 87-a si vijon:

#### "Neni 87-a

(1) Me masën e marrë të drurit e cila është lëndë e procedurës penale dhe kundërvajtëse, përveç mjeteve dhe lëndëve me të cilat është kryer vepra penale ose kundërvajtja menaxhon Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase".

(2) Masën e marrë të drurit nga paragrafi (1) i këtij neni Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" është e detyruar që ta ndërmarrë menjëherë pas njoftimit nga organi i cili njofton.

(3) Për masën e marrë të drurit nga paragrafi (1) i këtij neni përpilohet procesverbal i cili përbanë të dhëna pér llojin e drurit, nënlojin e drurit, sasinë, klasën dhe lokacionin (vendi i quajtur/parcela kadastrale) nga i cili rrjedh dhe ku hiqet.

(4) Masën e marrë të drurit Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" e shtet në pajtim me listën e çmimeve të produkteve kryesore dhe së paku 30% të drurit të marrë dhe nënlojeve të drurit ua lëshon organeve shtetërore, drejtore, institucioneve publike dhe institucioneve tjera të themeluara nga shteti, si dhe njësive të vetëqeverisjes lokale pér të cilën Vendim sjell Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" prej 70% të mbetur të vlerës së masës së shitur të drurit është e detyruar 20% të paguajë në buxhetin e Republikës së Maqedonisë ndërsa 80% do t'i shfrytëzojë pér nevoja personale.

(5) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér punët nga sfera e pylltarisë e përcakton formën dhe përbajtjen e procesverbalit nga paragrafi (3) i këtij nenit.

(6) Nëse miratohet vendim i plotfuqishëm pér kthimin e masës së marrë të drurit nga paragrafi 1 i këtij nenit, Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" është e detyruar të kthejë lloj të njëjtë, sasi dhe klasë të masës së drurit në pajtim me vendimin e plotfuqishëm.

(7) Nëse Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" nuk disponon me llojin, sasinë dhe klasën e njëjtë të masës së marrë të drurit pér të njëjtën do të paguajë kompensim në para në lartësi të vlerës së masës së drurit."

#### Neni 18

Në nenin 92 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Menaxhimin me pyjet private e kryejnë pronarët ndërsa shërbime pér kryerjen e punëve profesionale nga sfera e pylltarisë u japid Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" dhe subjektet tjera të ngarkuara pér të menaxhuar me zonat e mbrojtura."

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Zbatimin e dokumenteve të miratuarat të planit pér menaxhim me pyje private e kryejnë pronarët përmes angazhimit të personit profesional nga sfera e pylltarisë inxhinier i diplomuar pyjor - drejtimi i pylltarisë, me ose pa përvojë punë ose personi me përgatitje të mesme të kryer profesional nga drejtimi i pylltarisë - teknik pyjor me së paku dy vite përvojë pune ose Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" dhe subjektet tjera të ngarkuara pér menaxhim me zonat e mbrojtura."

#### Neni 19

Titulli para nenit 97 dhe nenit 97 ndryshohen si vijojnë:

#### "Kryerja e punëve profesionale të pyjeve në pronësi private

#### Neni 20

Punët profesionale të pyjeve në pronësi private i kryen Ndërmarrja publike pér menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" dhe subjektet tjera të ngarkuara pér menaxhim me zonat e mbrojtura."

#### Neni 21

Titulli para nenit 97-b dhe nenit 97-b shlyhen.

#### Neni 22

Në nenin 100 paragrafi (1) pika 3 ndryshohet si vijon:

"kryen kontroll në punën dhe dokumentacionin e personave juridikë që kanë licencë pér kryerjen e punëve të kulturës pyjore pér aktivitetet e prerjes dhe dërgimit."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Ankesa kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij nenit mund të paraqitet te Komisioni Shtetëror pér Vendimmarje në Shkallë të Dytë nga sfera e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedura pér kundërvajtje."

#### Neni 23

Kapitulli XI-a "Dispozita ndëshkuese" dhe nenit 100-a shlyhen.

#### Neni 24

Në nenin 101 paragrafi (1) në pikën 18 pas fjalëve paragrafët: "(1) dhe (2)" zëvendësohen me fjalët: "(1), (2) dhe (3)."

Në nenin 101 paragrafi (1) në pikën 24 pikëpresja zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pika 25 shlyhet.

Pika 26 bëhet pikë 25.

**Neni 25**

Në nenin 104 paragrafi (1) në pikën 15 pikëpresja zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pika 16 shlyhet.

Pika 17 bëhet pikë 16.

**Neni 26**

(1) Personat juridikë që kryejnë qarkullim të drurëve dhe nënlojeve të drurëve janë të detyruar që të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Nëse personat juridikë që kryejnë qarkullim të drurit dhe nënlojeve të drurit nuk veprojnë në pajtim me dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni, shlyhen nga Registri i personave juridikë që kryejnë qarkullim të drurit dhe nënlojeve të drurit në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

**Neni 27**

(1) Sistemi elektronik për ndjekje të masës së drurit do të instalohet në afat prej tetë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Me ditën e instalimit të sistemit elektronik për ndjekje të masës së drurit pushojnë së vlejturi dispozitat e nenit 69 paragrafët (4) dhe (12) të këtij ligji.

**Neni 28**

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

**Neni 29**

(1) Provimi për polic pyjor nga neni 82-1 do të bëhet kush i veçantë për punësim për një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Policët pyjor që kanë vendosur marrëdhënie pune në Policinë pyjore nga kategoria A dhe B, më së voni në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit të këtij ligji në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë duhet të dorëzojnë Certifikatë për policë pyjorë, në të kundërtën u pushon marrëdhënia e punës.

**Neni 30**

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushojnë së vlejturi licencat e lëshuara për kryerje të punëve profesionale të pyjeve në pronësi private, ndërsa vulat e lëshuara pyjore për shënim dhe vulosje të verifikuara në Registrin e vulave të verifikuara pyjore për shënim për prerje dhe vulë pyjore për vulosje të drurit dhe nënlojeve të drurit që evidentohet në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të pushojnë së shfrytëzuari.

**Neni 31**

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji punët e filluara nga personat juridikë dhe fizikë që posedojnë licenca për kryerje të punëve profesionale të pyjeve në pronësi private do të vazhdojë t'i kryej Ndërmarrja publike për menaxhim me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me zonat e mbrojtura.

**Neni 32**

Dispozita e nenit 21 të këtij ligji me të cilën ndryshohet nen 100 paragrafi (7) do të fillojë të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisionit Shtetëror për Vendimmarrije në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyries Inspektuese dhe Procedurës për Kundërvajtje.

**Neni 33**

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për pyje.

**Neni 34**

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë".

**5005.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2014 година.

Бр. 07-4077/1

29 октомври 2014 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗА К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК****Член 1**

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14 и 132/14), во член 226 во ставот (3) зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „три години“.

**Член 2**

Во член 235 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Тој што од туѓа шума ќе одземе дрвја чие количство е поголемо од еден кубен метар со намера за противправно присвојување, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Ако делото од ставот (3) на овој член е сторено со намера собореното дрво да се продаде или ако делото е извршено во шуми во заштитени подрачја, во заштитени шуми или други шуми со посебна намена, стопителот ќе се казни со затвор од една до пет години.“



Во алинејата 3 по зборот „постапка“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен одземената дрвна маса согласно закон“.

#### Член 2

Во членот 13 по зборот „тоа“ се додаваат зборовите „Претседател и четири члена“, а зборовите: „по еден член на предлог на Министерството за правда, Министерството за финансии, Државното правобраништво, Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија“ се бришат.

#### Член 3

Во член 14 во ставот 1 пред зборот „Членовите“ се додаваат зборовите: „Претседателот и“.

Во членот 14 ставот 2 се брише.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3.

#### Член 4

Во членот 34 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За продажба на одземени предмети - движки ствари одлука донесува Управниот одбор на Агенцијата“.

#### Член 5

Во членот 43 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„Ако одземената недвижност не може да се продаде и на второто јавно наддавање Агенцијата ќе закаже трето јавно наддавање по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија, со почетна цена на предметната недвижност намалена за една четвртина од проценетата вредност.

Од второто до третото јавно наддавање мора да изминат најмалку 15 дена, но не повеќе од 45 дена“.

Ставовите 4,5,6 и 7 стануваат ставови 6,7,8 и 9.

Во ставот 8, кој станува став 9, бројот „7“ се заменува со бројот „9“.

Ставовите 9,10,11 и 12 стануваат ставови 11,12,13 и 14.

#### Член 6

Членот 46 се менува и гласи:

„За недвижностите кои не можат да се продадат и на второто јавно наддавање Агенцијата доставува барање до Владата на Република Македонија за согласност за продажба на недвижните ствари на трето јавно наддавање.

Во случај Владата на Република Македонија да не даде согласност за продажба на недвижните ствари на трето јавно наддавање од став 1 на овај член , на предлог на Агенцијата Владата на Република Македонија донесува одлука за користење на недвижните ствари на државни органи, фондови, агенции, дирекции, јавни установи, независни регулататорни тела основани од Република Македонија, трговски друштва основани од Република Македонија и други основани од Република Македонија, како и на единиците на локалната самоуправа “.

#### Член 7

Во членот 51 по зборот „органи“ се додаваат зборовите: „јавни установи основани од државата,“.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### L I GJ

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR MENAXHIM ME PRONË TË KONFISKUAR,  
DOBI PRONËSORE DHE SENDE TË MARRA NË  
PROCEDURË PENALE DHE TË KUNDËRVAJTJES**

#### Neni 1

Në Ligjin për menaxhim me pronë të konfiskuar, dobi pronësore dhe sende të marra në procedurë penale dhe të kundërvajtjes (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/2008, 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), në nenin 6 paragrafi 1 në alinenë 2 pas fjalës "procedurë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përveç masës së marrë të drurit në pajtim me ligjin".

Në alinenë 3 pas fjalës "procedurë" vihet presje dhe shtohen fjalët "përveç masës së marrë të drurit në pajtim me ligjin".

#### Neni 2

Në nenin 13 pas fjalës "atë" shtohen fjalët: "Kryetari edhe katër anëtarë", ndërsa fjalët: "nga një anëtar me propozim të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave, Prokurorisë Publike, Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë" shlyhen.

#### Neni 3

Në nenin 14 në paragrafin 1 pasa fjalës "anëtarët" shtohen fjalë tē reja "Kryetari dhe".

Në nenin 14 paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 2 dhe 3.

#### Neni 4

Në nenin 34 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Për shitje tē sendeve tē marra – sendeve tē tundshme vendim miraton Bordi Drejtues i Agjencisë".

#### Neni 5

Në nenin 43 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafe tē rinj 4 dhe 5, si vijojnë:

"Nëse sendi i patundshëm i marrë nuk mund tē shitet edhe në ankandin e dytë publik, Agjencia do tē caktojë ankand tē tretë publik pas pëlqimit tē marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me çmim fillestar tē sendit tē patundshëm në fjalë, tē zvogëluar përnjë tē katertën e vlerës së përcaktuar.

Nga ankandi i dytë deri te ankandi i tretë publik doemos duhet tē kalojnë së paku 15 ditë, por jo më shumë se 45 ditë".

Paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 6, 7, 8 dhe 9.

Në paragrafin 8, i cili bëhet paragraf 9, numri "7" zëvendësohet me numrin "9".

Paragrafët 9, 10, 11 dhe 12 bëhen paragrafë 11, 12, 13 dhe 14.

#### Neni 6

Neni 46 ndryshohet si vijon:

"Për patundshmëritë që nuk mund të shiten edhe në ankandin e dytë publik, Agjencja dorëzon kërkesë te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për pëlqim për shitje të sendeve të patundshme në ankand të tretë publik.

Në rast se Qeveria e Republikës së Maqedonisë të mos japë pëlqim për shitje të sendeve të patundshme në ankandin e tretë publik nga paragrafi 1 të këtij neni, me propozim të Agjencisë Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton vendim për shfrytëzimin e sendeve të patundshme organeve shtetërore, fondeve, agjencive, drejtoreve, institucioneve publike, trupave të pavarur rregullatorë të themeluar nga Republika e Maqedonisë, shoqërive tregtare të themeluara nga Republika e Maqedonisë dhe të tjera të themeluara nga Republika e Maqedonisë, si dhe njësive të vetadministritimit lokal".

#### Neni 7

Në nenin 51 pas fjalës "organe" shtohen fjalët: "institucionë publike të themeluara nga shteti".

#### Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

### 5007.

Врз основа на член 5 став 2 и 7 од Законот за превоз во патниот сообраќaj („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски донесе

### ПРАВИЛНИК

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ

#### Член 1

Во Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќaj и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните

техничко-експлатациони услови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 87/07, 34/08, 20/09 и 90/09) во членот 6 по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:

„По исклучок од ставот 6 на овој член, бочните надворешни страни и задната страна на автобусите кои вршат меѓународен превоз на патници се обележуваат со една од ознаките дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, при што превозникот сам го избира видот на ознаката.“

Ставот 7 станува став 8.

#### Член 2

По членот 7 се додава нов член 17-а кој гласи:

#### „Член 17-а

Автобусите со кои се врши градски превоз на патници кои имаат ниво на емисија помало од Еуро 4 треба да имаат дополнително филтри за намалување на емисијата на цврстите честички. Наместо такви филтри можат да бидат вградени и комбинирани системи со кои се намалуваат цврстите честички и NOx.

Филтрите, односно системите за намалување на емисијата кои се дополнително вградени треба да се одобрени согласно ECE R132.

Ефикасноста на дополнително вградениот систем треба да биде таква да емисијата на цврсти честички биде за едно ниво подобра од претходниот еуро стандард на возилото. Другите компоненти на емисијата не смеат да бидат вложени."

#### Член 3

Во членот 19 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, бочните надворешни страни и задната страна на затворениот товарен простор на моторното и приклучното возило со кое што се извршува меѓународен превоз на стоки во патниот сообраќaj, покрај написите од член 18 став 1 на овој правилник, се обележува со една од ознаките дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, при што превозникот сам го избира видот на ознаката.“

Одредба од став 2 на овој член не се применува на контејнерските приколки и автовозовите.“

#### Член 4

Одредбите на членовите 1 и 3 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Одредбата на член 17-а утврдена во член 2 на овој правилник ќе отпочне да се применува од 30 јуни 2016 година.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-15116  
28 октомври 2014 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески**, с.р.

Прилог 1.

**Обележување на патнички возила****1. Обележување на патничко комбе**

Изглед на странична налепница:



Изглед на налепница за задната страна



Страничните налепници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на возилото, а висина на налепницата е 300мм.

На задната страна налепницата се аплицира во средишниот дел (каде што е возможно во зависност од типот на возилото) по целата широчина, а со висина од 350мм.

Апликација на патничко комбе:



2. Обележување на минибус

Изглед на странична налепница:



Изглед на налепница за задната страна



Страничните налепници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на возилото, а висина на налепницата е 300мм.

На задната страна налепницата се аплицира во средишниот дел (каде што е возможно во зависност од типот на возилото) по целата широчина, а со висина од 350мм.

Апликација на минибус:



### 3. Обележување на автобус

Изглед на странична налепница:




Изглед на налепница за задната страна



Страниците налепници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на возилото, а висина на налепницата е 300мм.

На задната страна налепницата се аплицира во средишниот дел (каде што е возможно во зависност од типот на возилото) по целата широчина, а со висина од 350мм.

Апликација на автобус:



**4. Обележување на патничко комбе**

Изглед на странична налепница:



Изглед на налепница за задната страна



Страничните налепници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на возилото, а висина на налепницата е 300мм.

На задната страна налепницата се аплицира во средишниот дел (каде што е возможно во зависност од типот на возилото) по целата широчина, а со висина од 350мм.

Апликација на патничко комбе:



## 5. Обележување на минибус

Изглед на странична налепница:



Изглед на налепница за задната страна



Страниците налепници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на возилото, а висина на налепницата е 300мм.

На задната страна налепницата се аплицира во средишниот дел (каде што е возможно во зависност од типот на возилото) по целата широчина, а со висина од 350мм.

Апликација на минибус:



## 6. Обележување на автобус

Изглед на странична налепница:



Изглед на налепница за задната страна



Страниците наlepници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на возилото, а висина на налепницата е 300мм.

На задната страна наlepницата се аплицира во средишниот дел (каде што е возможно во зависност од типот на возилото) по целата широчина, а со висина од 350мм.

Апликација на автобус:



Прилог 2.

## Обележување на товарни возила

**1.**

### Изглед на налепницата:

Страница налепница - горна



Страница налепница - долна




Налепница за задната страна



Страниците налепници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на полуприколката, а висина на секоја од налепниците е 350мм.

На задната страна налепницата се аплицира во долниот дел по целата широчина, а со висина од 400мм.

### Апликација на шлепер (влекач + полуприколка):



Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):



2.

Изглед на налепницата:

Страница на лепница



Налепница за задната страна




Страницата на лепница се аплицира како на сликата. Димензиите за шилепер (влеќач + полуприколка) се 1700мм во широчина и по целата висина во зависност од самото возило.

Димензијата за приколичар (товарно возило + приколка) се дефинира според должината на возилото и приколката.




Должина на возило (приколка) 5м - ширина на налепница 1.200 мм  
 Должина на возило (приколка) 6м - ширина на налепница 1.400 мм  
 Должина на возило (приколка) 7м - ширина на налепница 1.600 мм  
 Должина на возило (приколка) 8м - ширина на налепница 1.700 мм

На задната страна на лепницата се аплицира во долниот дел по целата широчина, а со висина од 400мм.

## Апликација на шлепер:



## Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):



---

3.**Изглед на налепницата:**

Страница на налепница  
(според можностите се поставува на горниот или на долните дел од површината за обележување)


**Налепница за задната страна**

Страницата на налепница се аплицира како на сликата. Димензиите за шлепер (влекач + полуприколка) се по целата должина на полуприколката, а висина е 400мм.

Димензијата за приколичар (товарно возило + приколка) се дефинира според должината на возилото и приколката, а висината е 400мм. Заради подобра читливост на пораката, за различни димензии на товарно возило (приколка) се предвидени различни налепници.

**Должина на возило (приколка) 5м****Должина на возило (приколка) 6м****Должина на возило (приколка) 7м****Должина на возило (приколка) 8м**

На задната страна на налепницата се аплицира во долнот дел по целата широчина, а со висина од 400мм.

**Апликација на шлепер [влекач + полуприколка]:**

Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):



4.

Изглед на налепницата:

Страница на налепница



Налепница за задната страна





Страницичната налепница се аплицира како на сликата. Димензиите за шленер (влекач + полуприколка) се 1700мм во широчина и по целата висина во зависност од самото возило.

Димензијата за приколичар (товарно возило + приколка) се дефинира според должината на возилото и приколката.



Должина на возило (приколка) 5м - ширина на налепница 1.200 мм  
Должина на возило (приколка) 6м - ширина на налепница 1.400 мм  
Должина на возило (приколка) 7м - ширина на налепница 1.600 мм  
Должина на возило (приколка) 8м - ширина на налепница 1.700 мм

На задната страна налепницата се аплицира во долниот дел по целата широчина, а со висина од 500мм.

## Апликација на шлепер (влекач + полуприколка):



## Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):




5.

Изглед на налепницата:

Страницна налепница - горна



Страницна налепница - долна



Налепница за задната страна




Страницните налепници се аплицираат како на сликата. Димензиите се по целата должина на полуприколката, а висина на секоја од налепниците е 350мм.

На задната страна наlepницата се аплицира во долниот дел по целата широчина, а со висина од 400мм.

Апликација на шлепер (влекач + полуприколка):




Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):



## 6.

Изглед на налепницата:

Страннична налепница



Налепница за задната страна




Странничната налепница се аплицира како на сликата. Димензиите за шлепер (влеќач + полувриколка) се 1700мм во широчина и по целата висина во зависност од самото возило.

Димензијата за приколичар (товарно возило + приколка) се дефинира според должината на возилото и приколката.



Должина на возило (приколка) 5м - ширина на налепница 1.200 mm  
Должина на возило (приколка) 6м - ширина на налепница 1.400 mm  
Должина на возило (приколка) 7м - ширина на налепница 1.600 mm  
Должина на возило (приколка) 8м - ширина на налепница 1.700 mm

На задната страна наlepницата се аплицира во долниот дел по целата широчина, а со висина од 400mm.

## Апликација на шлепер:



## Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):



7.

**Изглед на налепницата:**

Страница наlepница

(според можностите се поставува на горниот или на долнот дел од површината за обележување)



Налепница за задната страна



Страницичната налепница се аплицира како на сликата. Димензиите за шлепер (влекач + полуприколка) се по целата должина на полуприколката, а висина е 400мм.

Димензијата за приколичар (товарно возило + приколка) се дефинира според должината на возилото и приколката, а висината е 400мм. Заради подобра читливост на пораката, за различни димензии на товарно возило (приколка) се предвидени различни налепници.

Должина на возило (приколка) 5м



Должина на возило (приколка) 6м





Должина на возило (приколка) 7м



Должина на возило (приколка) 8м



На задната страна наlepницата се аплицира во долнот дел по целата широчина, а со висина од 400мм.

**Апликација на шлепер (влекач + полуприколка):**

Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):




8.

Изглед на налепницата:

Страннична налепница



Налепница за задната страна





Странничната налепница се аплицира како на сликата. Димензиите за шлепер (влекач + полуприколка) се 1700мм во широчина и по целата висина во зависност од самото возило.

Димензијата за приколичар (товарно возило + приколка) се дефинира според должината на возилото и приколката.




Должина на возило (приколка) 5м - широчина на налепница 1.200 mm  
Должина на возило (приколка) 6м - широчина на налепница 1.400 mm  
Должина на возило (приколка) 7м - широчина на налепница 1.600 mm  
Должина на возило (приколка) 8м - широчина на налепница 1.700 mm

На задната страна наlepnicicata se apllicira vo dolniot del po celata широчина, a so visina od 500mm.

Апликација на шлепер (влекач + полуприколка):



Апликација на приколичар (товарно возило + приколка):





Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламијации: 15 дена.

Жиро-сметка: 30000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014160